



Инструкции за
употреба

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Содржина

| | | | | |
|---|-----------|--|---|-----------|
| 1 Краток преглед на уредот..... | 3 | | IceMaker / MaxIce * | 17 |
| 1.1 Испорачана опрема..... | 3 | | Довод на вода за IceMaker * | 19 |
| 1.2 Преглед на уредот и опремата..... | 3 | | TubeClean * | 19 |
| 1.3 SmartDevice..... | 4 | | CleaningMode..... | 19 |
| 1.4 Поле на примена на уредот..... | 4 | | Осветленост на екранот..... | 20 |
| 1.5 Сообразност..... | 4 | | Аларм за врата..... | 20 |
| 1.6 SVHC-материјали според регулативата REACH.. | 4 | | Забрана за внесување податоци..... | 21 |
| 1.7 EPREL-база на податоци..... | 4 | | Јазик..... | 21 |
| 2 Општи безбедносни инструкции..... | 5 | | Информации за уредот..... | 21 |
| 3 Функционалност на екранот Touch & Swipe..... | 6 | | Софтвер..... | 22 |
| 3.1 Навигација и објаснување на симболите..... | 6 | | Потсетник..... | 22 |
| 3.2 Менија..... | 6 | | Демо-режим..... | 22 |
| 3.3 Режим на мирување..... | 7 | | Ресетирање до фабрички поставки..... | 23 |
| 4 Пуштање во употреба..... | 7 | | Известувања за грешки..... | 23 |
| 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба)..... | 7 | | Предупредувања..... | 23 |
| 4.2 Вклучување на функцијата IceMaker* | 8 | | Известувања..... | 24 |
| 5 Складирање..... | 8 | | 8 Опрема..... | 24 |
| 5.1 Инструкции за складирање..... | 8 | | Полици на вратата..... | 24 |
| 5.2 Дел за ладење..... | 8 | | Полици..... | 25 |
| 5.3 EasyFresh | 8 | | Делива полица..... | 25 |
| 5.4 Дел за замрзнување..... | 8 | | VarioSafe | 26 |
| 5.5 Времиња на складирање..... | 9 | | Место за плоча за печенење..... | 28 |
| 6 Заштеда на енергија..... | 9 | | Фиоки..... | 28 |
| 7 Ракување..... | 10 | | Капак на EasyFresh-Safe..... | 30 |
| 7.1 Елементи за контрола и прикажување..... | 10 | | Регулирање на влажноста..... | 30 |
| 7.1.1 Приказ на Status..... | 10 | | Стаклени плочи..... | 30 |
| 7.1.2 Симболи..... | 10 | | IceMaker* | 31 |
| 7.2 Функции на уредот..... | 10 | | VarioSpace..... | 31 |
| 7.2.1 Забелешки за функциите на уредот..... | 10 | | Сад за путер..... | 31 |
| Исключување и вклучување..... | 10 | | Полица за јајца..... | 32 |
| WLAN..... | 11 | | Држач за шишиња..... | 32 |
| Температура..... | 12 | | Патрон за ладење..... | 32 |
| Температурна единица..... | 12 | | Фиока за коцки мраз со капак* | 32 |
| D-Value..... | 12 | | Флексибилен разделник на фиоката за мраз*.... | 33 |
| SuperCool..... | 13 | | 9 Одржување..... | 33 |
| PowerCool | 13 | | Филтер со активен јаглен FreshAir..... | 33 |
| VarioTemp..... | 14 | | Расклопување / монтирање на лизгачките системи..... | 34 |
| SuperFrost..... | 15 | | Одмрзнување на уредот..... | 34 |
| Стартување на циклусот на одмрзнување..... | 15 | | Чистење на уредот..... | 34 |
| PartyMode | 16 | | 10 Помош за корисници..... | 36 |
| HolidayMode..... | 16 | | Технички податоци..... | 36 |
| SabbathMode..... | 16 | | Бучава при работа..... | 36 |
| EnergySaver | 17 | | Техничка пречка..... | 37 |
| | | | Корисничка служба..... | 38 |
| | | | Табличка со податоци..... | 38 |
| | | | 11 Отстранување од употреба..... | 38 |
| | | | 12 Фрлање..... | 39 |
| | | | Подготовка на уредот за фрлање..... | 39 |
| | | | Соответно фрлање на уредот..... | 39 |

Произведувачот постојано работи на понатамошно развивање на сите типови и модели. Затоа ве молиме за разбирање дека мораме да го задржиме правото на измена на формата, опремата и технологијата.

| Симбол | Објаснување |
|--|--|
|  | Прочитајте го прирачникот За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник. |
|  | Дополнителни информации на интернет Дигиталниот прирачник со целосни информации и дополнителни јазици можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци:  Фиг. Пример за приказ |
|  | Проверка на уредот Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламија, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба. |
|  | Разлики Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со свездичка (*). |
|  | Инструкции и резултати од ракувањето Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▷. |
|  | Видеа На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите. |

Овој прирачник за употреба важи за:

| | |
|---------|------|
| ICN..i | 51.. |
| SICN..i | 51.. |
| ICNbSci | 51.. |

Забелешка

Ако вашиот уред содржи N во ознаката, тогаш станува збор за уред со NoFrost.

1 Краток преглед на уредот


1.1 Испорачана опрема

Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламија, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Следните делови се содржат во испораката:

- Вграден уред
- Опрема (во зависност од моделот)
- Монтажен материјал (во зависност од моделот)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Сервисна брошура

1.2 Преглед на уредот и опремата



Фиг. 1 Пример за приказ

Опсег на температура

- | | |
|-------------------|------------------------|
| (A) Дел за ладење | (C) Дел за замрзнување |
| (B) EasyFresh | (D) Најладна зона |

Опрема

- | | |
|---|-----------------------------|
| (1) Контролни елементи | (10) EasyFresh-Safe |
| (2) Вентилатор со филтер со активен јаглен FreshAir | (11) Фиока за замрзнување |
| (3) Сув заден сид | (12) IceMaker* |
| (4) Делива полица | (13) VarioSpace |
| (5) Полица | (14) Полица за замрзнување* |
| (6) VarioSafe | (15) Табличка со податоци |
| (7) Место за плоча за печење | (16) Полици на вратата |
| (8) Капак на EasyFresh-Safe | (17) Држач за шишиња |
| (9) Отвор за празнење | (18) VarioBox |

Забелешка

- Преградите, фиоките и кошниците при испорака се поставени за да овозможат оптимална енергетска ефикасност. Измените на редоследот во зададените можности за лизгање од, на пр., преградите во делот за ладење, не влијаат врз потрошувачката на енергија.

Краток преглед на уредот

1.3 SmartDevice

SmartDevice е решението за поврзување во мрежа за вашиот ладилник со замрзнувач.

Ако уредот ја содржи опцијата SmartDevice или е подготвен за неа, можете брзо и едноставно да го поврзете на вашата WLAN-мрежа. Со апликацијата SmartDevice можете да го користите уредот преку мобилен уред. Во апликацијата SmartDevice ви се достапни дополнителни функции и опции.

Уред со опција Уредот ја поддржува функцијата SmartDevice. За да можете да го поврзете уредот со WLAN-мрежата, треба да ја преземете апликацијата SmartDevice.



Дополнителни информации за SmartDevice:
smartdevice.liebherr.com

Преземање апликацијата SmartDevice:



Откако ќе ја инсталирате и конфигурирате апликацијата SmartDevice, преку апликацијата SmartDevice и функцијата за WLAN (погледни WLAN) можете да го поврзете уредот на WLAN-мрежата.

Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.

1.4 Поле на примена на уредот

Соодветна употреба

Уредот е исклучиво наменет за ладење прехранбени производи во домаќинството. Под тоа се подразбира, на пр., употребата

- во кујни за вработени, локали за спиење со појадок,
- за гости во селски куќи, хотели, мотели и други угостителски објекти,
- при кетеринг и слични услуги во трговија на големо.

Сите други типови употреба не се дозволени.

Предвидлива погрешна употреба

Следните примени се исклучиво забранети:

- складирање и ладење лекови, крвна плазма, лабораториски препарати или слични медицински материјали и

производи што подлежат на регулативата за 2007/47/EZ

- примена на места со опасност од експлозија

Несоодветна употреба на уредот може да ја оштети или уништи складираната роба.

Климатски класи

Уредот е наменет за употреба при ограничена амбиентална температура, во зависност од климатската класа. Соодветната климатска класа за вашиот производ е назначена на табличката со податоци.

Забелешка

- За да се овозможи беспрекорна работа, придржувајте се до зададената амбиентална температура.

| Климатска класа | за амбиентална температура од |
|-----------------|-------------------------------|
| SN | 10 °C до 32 °C |
| N | 16 °C до 32 °C |
| ST | 16 °C до 38 °C |
| T | 16 °C до 43 °C |
| SN-ST | 10 °C до 38 °C |
| SN-T | 10 °C до 43 °C |

1.5 Сообразност

Извршена е проверка на водот на разладното средство. Кога е вграден, уредот ги задоволува важечките безбедносни прописи и соодветните регулативи.

За пазарот во ЕУ: Уредот одговара на регулативата 2014/53/EU.

За пазарот во GB: Уредот одговара на Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Целиот текст на изјавата за сообразност со ЕУ е достапна на веб-адресата: www.Liebherr.com

1.6 SVHC-материјали според регулативата REACH

На следниот линк можете да проверите дали вашиот уред ги содржи SVHC-материјалите според регулативата REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-база на податоци

Од 1 март, 2021 година, информациите за енергетската ознака и условите за еколошки дизајн може да се најдат во европската база на податоци за производи (EPREL). Преку следниот линк <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да пристапите до базата на податоци за производи. Таму ќе треба да ја внесете ознаката на моделот. Ознаката на моделот се наоѓа на плочката со податоци.

2 Општи безбедносни инструкции

Внимателно чувајте го прирачникот за употреба за да може да ви биде достапен во секое време.

Кога ќе го дадете уредот на следниот корисник, со него дадете го и прирачникот за употреба.

Внимателно прочитајте го прирачникот пред употреба за да можете правилно да го користите уредот. Следете ги упатствата, безбедносните инструкции и предупредувањата во него. Тие се важни за безбедно и беспрекорно инсталирање и употреба.

Опасности за корисникот:

- Уредот може да го користат деца и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или помалку искуство и знаење, ако се надгледувани или обучени за безбедна употреба на уредот и ако ги разбираат опасностите што може да произлезат. Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат или одржуваат уредот без надзор. Децата од 3-8 години смеат да го полнат и празнат уредот. Децата под 3 години треба да ги чувате подалеку од уредот, ако не ги надгледувате постојано.
- Мора лесно да се пристапува до штекерот за да може веднаш да се исклучи уредот од струја при итни случаи. Мора да се наоѓа на страна од задниот дел на уредот.
- Кога го исклучувате уредот од струја, фатете го приклучокот. Не влечете го кабелот.
- Во случај на дефект, извлечете го приклучокот од струја или исклучете го осигурувачот.
- Не оштетувајте го кабелот за струја. Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.
- Поправките и интервенциите на уредот може да ги изведува само корисничката служба или од соодветно обучен персонал.
- Вградете, приклучете и фрлете го уредот според инструкциите во прирачникот.
- Користете го уредот само кога е вграден.
- Произведувачот не сноси одговорност за оштетувања предизвикани од погрешно поставен фиксен приклучок за вода.*

Опасност од пожар:

- Разладното средство (податоци на соодветната табличка) е еколошко, но запаливо. Истеченото разладно средство може да се запали.

- Не оштетувајте ги цревата за разладно средство.
- Не поставувајте извори на запалување во внатрешниот простор на уредот.
- Не користете електрични апарати во внатрешниот простор на уредот (на пр., уреди за чистење со пареа, уреди за греење, апарат за сладолед итн.).
- Ако истече разладно средство: Не поставувајте отворен оган или извори на запалување во близина на местото каде што истекува. Добро проветрете ја просторијата. Известете ја корисничката служба.

Не чувајте во уредот експлозивни материјали или спреови со запалива содржина, како на пр., бутан, пропан, пентан итн. Таквите спреови може да се препознаат по отпечатените податоци за содржината или по симболот со пламен. Гасовите што истекуваат може да се запалат од електрични делови.

- Запалените свеќи, сијалиците и другите предмети со отворен пламен чувајте ги подалеку за да не го запалат уредот.
- Алкохолните пијалаци или садовите што содржат алкохол треба да бидат затворени. Алкохолот што истекува може да се запали од електрични делови.

Опасност од пагање и навалување:

- Не користете ги држачите, фиоките, вратите итн. за качување или потпирање. Ова особено важи за децата.

Опасност од труење од храна:

- Не консумирајте ги предолго чуваните прехранбени производи.

Опасност од смрзнатини, отрпнатост и болки:

- Избегнувајте подолг контакт со ладни површини или ладни/замрзнати производи или преземете заштитни мерки, на пр., носете ракавици.

Опасност од повреди и оштетување:

- Жешката пареа може да предизвика повреди. Не користете електрични уреди за греење или за чистење на пареа, отворен пламен или спреови за одмрзнување.
- Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

Функционалност на еcranот Touch & Swipe

Опасност од гмечење:

- Не фаќајте ги шарките при отворање и затворање на вратата. Може да си ги згмечите прстите.

Симболи на уредот:



Симболот може да се наоѓа на компресорот. Се однесува на маслото во компресорот и предупредува за следната опасност: Може да предизвика смрт ако се проголта или навлезе во дишните патишта. Оваа забелешка важи само за рециклирање. При нормален режим не постои никаква опасност.



Симболот се наоѓа на компресорот и означува опасност од запаливи материји. Не отстранувајте ја ознаката.



Оваа или слична ознака се наоѓа на задната страна од уредот. Посочува дека во вратата и/или кукиштето се наоѓаат вакуумски изолирани панели (VIP) или панели од перлит. Оваа забелешка важи само за рециклирање. Не отстранувајте ја ознаката.

Внимавајте на предупредувањата и останатите специфични инструкции во другите поглавја:

| | | |
|--|----------------|---|
| | ОПАСНОСТ | означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди. |
| | ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ | означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди. |
| | ВНИМАТЕЛНО | означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до лесни или тешки телесни повреди. |
| | ВНИМАНИЕ | означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета. |
| | Забелешка | означува корисни забелешки и совети. |

3 Функционалност на еcranот Touch & Swipe

Уредот можете да го користите преку еcranот Touch & Swipe. Со еcranот Touch & Swipe (понатаму именуван „екран“) можете да ги избираате функциите на уредот со допир или со лизгање. Ако не вршите никакво дејство на еcranот 10 секунди, приказот се враќа на надреденото мени или директно на приказот за статус.

3.1 Навигација и објаснување на симболите

На сликите се користат разни симболи за навигација со еcranот. Следната tabela ги објаснува симболите.

| Симбол | Опис |
|---|---|
| | Допрете го еcranот кратко: Активирање/деактивирање на функцијата. Потврдете го изборот. Отворете го подменито. |
| | Допрете и држете го еcranот определено време (на пр. 3 секунди): Активирајте/деактивирајте ја функцијата или вредноста. |
| | Лизгајте надесно или налево: Движете се низ менито. |
| | Кратко допрете го симболот за напад: Враќа едно ниво од менито напад. |
| | Допрете го симболот за напад 3 секунди: Враќа на приказот за статус. |
| | Стрелка со час: Трае повеќе од 10 секунди, додека се појави следниот приказ на еcranот. |
| | Стрелка со внесено време: Зададеното време трае, додека се појави следниот приказ на еcranот. |
| | Симбол „Отворање на менито за поставки“: Одете до менито за поставки и отворете го. По потреба: Одете до посакуваната функција во менито за поставки. (погледни 3.2.1 Отворање на менито за поставки) |
| | Отворете го симболот „Напредно мени“: Одете до напредното мени и отворете го. По потреба: Одете до посакуваната функција во напредното мени. (погледни 3.2.2 Отворање на напредното мени) |
| Нема дејство во рок од 10 секунди | Ако не вршите никакво дејство на еcranот 10 секунди, приказот се враќа на надреденото мени или директно на приказот за статус. |
| Отворање и повторно затворање на вратата. | Ако ја отворите и веднаш ја затворите вратата, еcranот се враќа директно на приказот за статус. |


Забелешка: Сликите со еcranите се претставени со англиски термини.

3.2 Менија

Функциите на уредот се распределени на повеќе менија:

| Мени | Опис |
|--|--|
| Главно мени | Кога го вклучувате уредот, автоматски се отвора главното мени. Оттука можете да одите до најважните функции на уредот, до менито за поставки и до напредното мени. |
|  Settings | Менито за поставки содржи дополнителни функции за поставување на уредот. |
| Мени за поставки | |
| Напредно мени | Напредното мени содржи специјални функции за поставување на уредот. Пристапот до напредното мени е заштитен со кодот 151 . |

3.2.1 Отворање на менито за поставки




Фиг. 2 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Менито за поставки е отворено.
- По потреба: Одете до посакуваната функција.

3.2.2 Отворање на напредното мени



Фиг. 3



Фиг. 4 Слика за пример, пристап со кодот **151**

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Напредното мени е отворено.
- По потреба: Одете до посакуваната функција.

3.3 Режим на мирување

Ако не го допрете еcranот 1 минута, преминува во режим на мирување. Приказот се затемнува при режим на мирување.

3.3.1 Завршување на режимот на мирување

- Кратко докрете го еcranот со прстите.
- Режимот на мирување е завршен.

4 Пуштање во употреба


4.1 Вклучување на уредот (праа употреба)

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Уредот е вграден и поврзан според прирачникот за употреба.
- Сите лепливи ленти, лепливи и заштитни фолии како и елементи за заштита при транспорт во и на уредот се отстранети.
- Сите реклами материјали од фиоките се извадени.
- Функционалноста на еcranот Touch & Swipe е позната. (погледни 3 Функционалност на еcranот Touch & Swipe)

Вклучете го уредот преку еcranот Touch & Swipe:

- Ако еcranот се наоѓа во режим на мирување: Докрете го еcranот кратко.
- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.



Фиг. 5 Пример за приказ

- Се појавува приказот за статус.
- Уредот лади на фабрички поставената температура.
- Уредот стартира во демо-режим (се појавува приказот за статус со DEMO): Ако уредот стартира во демо-режим, можете да го исклучите демо-режимот во следните 5 минути. (погледни Демо-режим)

Дополнителни информации:

- Вклучете ја функцијата IceMaker. (погледни 4.2 Вклучување на функцијата IceMaker*) *
- Вклучете ја функцијата SmartDevice. (погледни 1.3 SmartDevice) и (погледни WLAN)

Забелешка

Произведувачот препорачува:

- Поставување прехранбени производи: почекајте околу 6 часа, додека се постигне поставената температура.
- **Замрзнете ги производите** на -18 °C или поладно.
- Следете ги инструкциите за складирање. (погледни 5.1 Инструкции за складирање)

Складирање

Забелешка

Можете да набавите дополнителна опрема од продавницата Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Вклучување на функцијата IceMaker*

Ако уредот содржи IceMaker, морате **да го исчистите** IceMaker пред првата употреба.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Приклучокот за вода е поставен. Погледнете го Installation Guide или прирачникот за монтажа.*
- Уредот е вграден и поврзан целосно.
- ▶ Исчистете го IceMaker. (погледни 9.4.5 Чистење на IceMaker*) *

5 Складирање

5.1 Инструкции за складирање



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- ▶ Не користете електрични апарати во просторот за прехранбени производи на уредот, ако не се препорачани од произведувачот.

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.

- ▶ Отворите за воздух треба да се слободни постојано.

Внимавајте на следните инструкции за складирање:

- Отворите за воздух внатре на задната страна треба да бидат отворени.
- Отворите за воздух на вентилаторот треба да бидат отворени.
- Во делот за замрзување: Добро спакувајте ги прехранбените производи.
- Прехранбените производи, што лесно примаат или испуштаат мирис или вкус, ставете ги во затворени садови или покријте ги.
- Ставете го свежото месо или свежата риба во чисти, затворени садови. Со тоа месото или рибата нема да ги допираат другите или да капат врз другите прехранбени производи.
- Чувајте ги течностите во затворени садови.
- Прехранбените производи треба да се чуваат на растојание за да може воздухот да циркулира слободно.
- Чувајте ги прехранбените производи како што е наведено на пакувањето.
- Внимавајте на рокот на траење назначен на пакувањето.

Забелешка

Ако не ги следите овие инструкции, прехранбените производи може да се расипат.

5.2 Дел за ладење

Во уредот се создаваат различни температурни зони поради циркулацијата на воздухот. Различните температурни зони можете да ги погледнете во прегледот за уредот и опремата. (погледни 1.2 Преглед на уредот и опремата)

5.2.1 Подредување на прехранбените производи

- ▶ Горен дел и врата: Чувајте патер, сирење, конзерви и туби.
- ▶ Најладна температурна зона: Чувајте лесно расипливи прехранбени производи, како на пример, готови јадења, месо и суммесни производи.
- ▶ Најдолна полица: Чувајте свежо месо или свежа риба.

5.3 EasyFresh

EasyFresh е соодветна за непакувани прехранбени производи, како овошје и зеленчук.

Влажноста на воздухот во фиоката зависи од влажноста што ја содржат поставените производи и од тоа колку често се отвора вратата. Можете да ја регулирате влажноста на воздухот. (погледни 8.8 Регулирање на влажноста)

5.3.1 Подредување на прехранбените производи

- ▶ Чувајте непакувани овошје и зеленчук.
Ако влажноста на воздухот е превисока:
▶ Регулирање на влажноста на воздухот.
(погледни 8.8 Регулирање на влажноста)

5.4 Дел за замрзување

Тука се постигнува сува клима за мрзнење при -18 °C. Климатата е соодветна за чување замрзнатата храна и производи повеќе месеци, за подготовка на коцки мраз или за замрзување свежи прехранбени производи.

5.4.1 Замрзување прехранбени производи

Количина за замрзување

Можете да замрзнете онолку свежи прехранбени производи во рок од 24 часа, колку што пишува на табличката со податоци (погледни 10.5 Табличка со податоци) под „Способност за замрзување ... kg/24h“.

За да замрзнат брзо и целосно прехранбените производи, внимавајте на следните количини по пакување:

- Овошје и зеленчук до 1 kg
- Месо до 2,5 kg

Мрзнење прехранбени производи со SuperFrost

Во зависност од количината, можете да ја вклучите функцијата SuperFrost пред замрзување за да се постигне ниска температура. (погледни SuperFrost)

- ▶ Активирајте ја функцијата SuperFrost ако количината за замрзување е поголема од околу 2 kg.

Интервалот за функцијата SuperFrost зависи од количината за замрзување:

| Количина за замрзување | Интервал за активирање на функцијата SuperFrost |
|-------------------------------|---|
| помала количина за замрзување | Вклучете ја функцијата SuperFrost околу 6 часа пред замрзување. Ако уредот ја активира функцијата SuperFrost автоматски, поставете ги прехранбените производи. |

| | |
|---------------------------------|---|
| Количина за замрзнување | Интервал за активирање на функцијата SuperFrost |
| максимална количина замрзнување | Вклучете ја функцијата SuperFrost околу 24 часа пред замрзнување. Ако уредот ја активира функцијата SuperFrost автоматски, поставете ги прехранбените производи. |

Подредување на прехранбените производи



ВНИМАТЕЛНО

- Опасност од повреда поради скршено стакло!
Шишињата и лименките со пијалаци може да пукнат при мрзнење. Ова особено важи за газираните пијалаци.
- Замрзнувајте шишиња и лименки само ако сте ја активирале функцијата BottleTimer во апликацијата SmartDevice.

| | |
|------------------------------------|---|
| Количина за замрзнување | Подредување на прехранбените производи |
| помала количина за замрзнување | Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки. По можност наредете ги прехранбените производи во задниот дел на фиоката, близку до сидот. |
| максимална количина за замрзнување | Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки. По можност наредете ги прехранбените производи во задниот дел на фиоката, близку до сидот. |

5.4.2 Одморзнување прехранбени производи



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од храна!

- Не замрзнувајте ги повторно одморзнатите производи.
► Преработете ги одморзнатите прехранбени производи што е можно побрзо.

Можете да ги одморзнувате прехранбените производи на различни начини:

- во делот за ладење
 - во микробранова пекча
 - во рерна/рерна со топол воздух
 - при собна температура
- Извадете само онолку прехранбени производи колку што ви се потребни.

5.4.3 Полица за замрзнување*

Со полицата за замрзнување можете да замрзнувате зрести плодови, зелени растенија, зеленчук и други мали производи, без да се замрзнат заедно. Замрзнатите производи за зачувуваат својата форма подолго и може полесно да се распределат по порции.

Во полицата за замрзнување може да се постават и патрони за ладење.

- Непакуваните прехранбени производи распределете ги на полицата за замрзнување.

5.5 Времиња на складирање

Зададените времиња на складирање се препорачани вредности.

За прехранбените производи со рок на траење важи датумот што е назначен на пакувањето.

5.5.1 Дел за ладење

Важи рокот на траење назначен на пакувањето.

5.5.2 Дел за замрзнување

| Препорачани вредности за времето на чување разни прехранбени производи | | |
|--|------------|----------------|
| Сладолед | при -18 °C | 2 до 6 месеци |
| Колбас, шунка | при -18 °C | 2 до 3 месеци |
| Леб, печива | при -18 °C | 2 до 6 месеци |
| Дивеч, свинско | при -18 °C | 6 до 9 месеци |
| Риба, крупна | при -18 °C | 2 до 6 месеци |
| Риба, ситна | при -18 °C | 6 до 8 месеци |
| Сирење | при -18 °C | 2 до 6 месеци |
| Пилешко, телешко | при -18 °C | 6 до 12 месеци |
| Зеленчук, овошје | при -18 °C | 6 до 12 месеци |

6 Заштеда на енергија


- Постојано треба да има добра вентилација. Не покривајте ги отворите и решетките за воздух.
- Отворите за вентилатор треба да бидат отворени постојано.
- Не вградувајте го уредот на место што е изложено на директна сончева светлина ниту во близина на греене.
- Ако го вградите уредот директно до рерна, потрошувачката на енергија може малку да се зголеми. Тоа зависи од времето и интензитетот на употреба на рерната.
- Потрошувачката на енергија зависи од условите за инсталација, на пр., амбиенталната температура (погледни 1.4 Поле на примена на уредот). При потопла амбиентална температура може да се зголеми потрошувачката на енергија.
- Отворете го уредот најмалку што може.
- Што пониска поставена температура, тоа поголема потрошувачка на енергија.
- Подредете ги прехранбените производи: home.liebherr.com/food.
- Чувайте ги сите прехранбени производи затворени и добро покриени. Се спречува создавање мраз.
- Чувайте ги прехранбените производи надвор што е можно пократко за да не се загреат премногу.
- Поставување топла храна: прво треба да ја достигне собната температура.
- Одморзнете ја замрзнатата храна во просторот за ладење.
- Користете ја функцијата HolidayMode (погледни HolidayMode) ако сте подолго време отсутни од дома.

Ракување

7 Ракување

7.1 Елементи за контрола и прикажување

7.1.1 Приказ на Status



Фиг. 6

(1) Приказ на температурата за делот за ладење

(2) Приказ на температурата на делот за замрзнување

Приказот Status ги прикажува поставените температури и е приказ за излез. Оттаму се оди до функциите и поставките.

7.1.2 Симболи

Симболите даваат информација за тековната состојба на уредот.

| Симбол | Состојба на уредот |
|--------|--|
| | Standby Уредот или температурната зона се исклучени. |
| | Број што пулсира Уредот работи. Температурата пулсира додека се појави поставената вредност. |
| | Симбол што пулсира Уредот работи. Поставките се извршени. |

7.2 Функции на уредот

7.2.1 Забелешки за функциите на уредот

Функциите се поставени фабрички за да може уредот да биде целосно функционален.

Пред да ги измените, вклучите или исклучите функциите на уредот, проверете дали се исполнети следните услови:

- Го прочитавте и разбравте описот на функционалноста на екранот.
- Се запознавте со елементите за контрола и прикажување во вашиот уред.



Исклучување и вклучување на уредот

Со оваа функција го исклучувате и вклучувате целиот уред.

Исклучување на уредот


Кога го исклучувате уредот се зачувуваат претходните поставки.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Упатствата за ракување (погледни 11 Отстранување од употреба) се извршени.



Фиг. 7




Фиг. 8

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Уредот е исклучен.
- Симболот за мирување се појавува на екранот.
- Екранот станува црн.

Вклучување на уредот

Ако екранот се наоѓа во режим на мирување:

- Допрете го екранот кратко.



Фиг. 9 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Ако уредот се стартира во демо-режимот:
- Исклучување на демо-режимот (погледни Исклучување на демо-режимот)
- Уредот е вклучен.
- Претходните поставки се вратени.
- Уредот лади до поставената температура.



Исклучување и вклучување температурна зона

Можете да исклучувате поединечни температурни зони во уредот.


Употреба:

- Чистење
- Одмрзнување

Исклучување на делот за ладење

Проверете дали се исполнети следните услови:


- Делот за ладење и испразнет.



Фиг. 10 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Делот за ладење е исклучен.

Вклучување на делот за ладење



Фиг. 11 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Делот за ладење е вклучен.
- ▷ Уредот лади до последната поставена температура.



Со оваа функција го поврзувате уредот со WLAN-мрежата. Со тоа можете да го користите преку мобилен уред со апликацијата SmartDevice. Со оваа функција можете да ја прекинувате или да ја воспоставувате врската со WLAN-мрежата.

Дополнителни информации за SmartDevice:
(погледни 1.3 SmartDevice)

Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји:
Русија, Белорусија, Казахстан.


Воспоставување WLAN-врска за првпат

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Апликацијата SmartDevice е инсталрирана (погледнете apps.home.liebherr.com).
- Регистрирањето во апликацијата SmartDevice е завршено.



Фиг. 12




Фиг. 13

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Врската е воспоставена.

Прекинување WLAN-врска



Фиг. 14




Фиг. 15

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Врската е прекината.

Ресетирање на WLAN-врската



Фиг. 16



Фиг. 17

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.


Ракување

► WLAN-врската и другите WLAN-поставки се ресетирани до фабрички поставки.

Прикажување на информациите за WLAN-врската



Фиг. 18



Фиг. 19

► Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

5 °C

Температура

Со оваа функција се поставува температурата.

Температурата зависи од следните фактори:


- колку често ја отворате вратата
- колку долго ја оставате вратата отворена
- собната температурата
- типот, температурата и количината на прехранбените производи

Температурна зона Препорачани поставки

5 °C Дел за ладење 4 °C

-18 °C Дел за замрзнување -18 °C

Поставување температура во делот за ладење




Фиг. 20

► Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

► Температурата е поставена.

Поставување температура во делот за замрзнување



Фиг. 21

► Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

► Температурата е поставена.


°C / °F Температурна единица

Со оваа функција се поставува температурната единица. Можете да поставите степени целзиусови или степени фаренхајтови како температурна единица.

Поставување на единицата мерка за температура



Фиг. 22



Фиг. 23 Пример за приказ: Смени од степен целзиусов во степен фаренхајтов.

► Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

► Температурната единица е поставена.

D1 D-Value

Со оваа функција се поставува D-Value.

D-Value означува дали го користите делот за ладење со или без сув заден сид. Задниот сид е монтиран во уредот при испорака. D-Value е поставена стандардно на D1.


Можете да го отстраните задниот сид при чистење. (погледни 9.4.3 Чистење на сувиот заден сид) За да го користите уредот без заден сид D-Value мора да ја поставите на D2.

Забелешка


Наведената потрошувачка на енергија се определува без сув заден сид. Уредот може да функционира со сув заден сид, но користи малку повеќе енергија.

Liebherr препорачува:

- Користете го уредот со сув сид за да се спречат траги од кондензат и замрзнување на производите.

Поставување на D-Value

Фиг. 24



Фиг. 25 Пример за приказ: Менување од D1 во D2.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- D-Value е поставена.

**SuperCool**

Со оваа функција го активирате и деактивирате SuperCool. Ако ја активирате функцијата SuperCool, уредот ја зголемува моќноста за замрзнување. Со тоа се постигнуваат пониски температури. Можете да ја активирате функцијата SuperCool ако сакате брзо да изладите големи количини прехранбени производи.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. При тоа звучите што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.


Активирање на функцијата SuperCool

Време за активирање на функцијата:

- Ако сакате да чувате свежи прехранбени производи во делот за ладење: Активирајте ја функцијата при поставување на прехранбените производи.



Фиг. 26



Фиг. 27

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-ИЛИ-

- Активирајте со апликацијата SmartDevice.

- Функцијата SuperCool е активирана.


► Екранот за температура станува син.

Деактивирање на функцијата SuperCool

Функцијата SuperCool се исклучува автоматски после 18 часа. Можете да ја исклучите функцијата SuperCool рачно во секое време:



Фиг. 28



Фиг. 29

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-ИЛИ-

- Деактивирајте со апликацијата SmartDevice.

► SuperCool е исклучена.

► Уредот продолжува да работи во нормален режим.

► Уредот лади на претходно поставената температура.

**PowerCool**

Со оваа функција го активирате и деактивирате PowerCool. PowerCool овозможува оптимална температура за ладење на прехранбените производи.

Функцијата се однесува на делот за ладење.

Употреба:

- при повисока собна температура (од околу 35 °C)
- при поголема влажност на воздухот, на пр., во летните денови
- при складирање влажни производи за да се спречи кондензација во внатрешниот простор


Забелешка

Вентилаторот може да работи и кога функцијата е деактивирана. Со тоа се овозможува оптимална распределба на температурата во уредот.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. При тоа звучите што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.

Активирање на функцијата PowerCool

Фиг. 30



Фиг. 31


Ракување

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Функцијата PowerCool е активирана.

Деактивирање на функцијата PowerCool



Фиг. 32



Фиг. 33

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ PowerCool е исклучена.



VarioTemp

Со оваа функција можете да го користите делот за замрзнување како дополнителна зона за ладење. Можете да ја приспособите температурата од -2 °C бис 14 °C. Кога ќе ја активирате оваа функција, може да настане бучава. Но уредот и понатаму може да функционира.

За складирање прехранбени производи во делот за замрзнување при активна функција VarioTemp, Liebherr препорачува:

| Опсег температура | на | Прехранбени производи |
|-------------------|----|---|
| 4 °C до 9 °C | | веке подготвени јадења, сирење, конзерви |
| 0 °C | | пакувано овошје и зеленчук |
| -2 °C | | свежа риба и морски плодови |
| 10 °C до 14 °C | | прехранбени производи чувствителни на ладно, на пр. сладок компир, тиква или јужно овошје, како и прехранбени производи или пијалаци што не се консумираат премногу ладни |

Активирање на функцијата VarioTemp

Проверете дали се исполнети следните услови:*

- IceMaker е исчистен. (погледни 9.4.5 Чистење на IceMaker*) *




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од храна!

- ▶ Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
- ▷ Преработете ги одмрзнатите прехранбени производи што е можно побрзо.



Фиг. 34



Фиг. 35

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Функцијата VarioTemp е активирана.
- ▷ VarioTemp се поставува на претходно дефинираната вредност.
- ▷ Откако ќе се достигне поставената температура, се појавува на приказот за статус.

Менување на функцијата VarioTemp

Проверете дали се исполнети следните услови:


- VarioTemp е активиран. (погледни Активирање на функцијата VarioTemp)



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од храна!


- ▶ Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
- ▷ Преработете ги одмрзнатите прехранбени производи што е можно побрзо.




Фиг. 36 Пример за приказ: Изменете ја VarioTemp од 12 °C на 5 °C за комбинација од ладилник и замрзнувач со EasyFresh.

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ VarioTemp е изменет.
- ▷ Откако ќе се достигне новата температура, се појавува на приказот за статус.

Деактивирање на функцијата VarioTemp



Фиг. 37



Фиг. 38

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ VarioTemp е исклучена.
- ▷ Делот за замрзнување се лади до претходно поставената температура.

SuperFrost

Со оваа функција го активирате и деактивирате SuperFrost. Ако активирате SuperFrost, уредот ја зголемува моќноста за замрзнување. Со тоа се постигнуваат пониски температури за замрзнување.

Употреба:

- Брзо и целосно замрзнување на прехранбените производи.
- Со тоа се задржуваат хранливата вредност, изгледот и вкусот на прехранбените производи.
- Се зачува поголема моќност за замрзнување на складираниите производи пред да се одмрзне уредот.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. При тоа звучите што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.

Активирање на функцијата SuperFrost

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Се земаат предвид количината за замрзнување и времето за активирање на функцијата SuperFrost. (погледни Мрзнење прехранбени производи со SuperFrost)
- VarioTemp е исклучена. (погледни VarioTemp)



Фиг. 39



Фиг. 40

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- или-
- Активирајте со апликацијата SmartDevice.
- ▷ Функцијата SuperFrost е активирана.
- ▷ Екранот за температура станува син.

Деактивирање на функцијата SuperFrost

Функцијата SuperFrost се деактивира автоматски после 56 до 72 часа, во зависност од количината на поставените прехранбени производи. Можете да ја исклучите функцијата SuperFrost рачно во секое време:



Фиг. 41



Фиг. 42

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-

- Деактивирајте со апликацијата SmartDevice.

- ▷ SuperFrost е исклучена.
- ▷ Уредот продолжува да работи во нормален режим.
- ▷ Уредот лади на претходно поставената температура.


Стартување на циклусот на одмрзнување

Со оваа функција се стартува автоматскиот циклус за одмрзнување рачно ако циклусот за одмрзнување не се стартува автоматски при случај на дефект.

Стартување на циклусот за одмрзнување



Фиг. 43




Фиг. 44

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Циклусот за одмрзнување е започнат: Симболот трепка додека заврши циклусот за одмрзнување автоматски.
- ▷ Ако циклусот за одмрзнување е завршен: Уредот продолжува да работи во нормален режим.

Прекинување на циклусот за одмрзнување

Циклусот за одмрзнување завршува автоматски. Циклусот за одмрзнување можете да го прекинете во секое време:

Ракување



Фиг. 45

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Циклусот за одмрзнување е прекинат.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим.



PartyMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате PartyMode. PartyMode активира разни функции, коишто се потребни за една забава.

PartyMode ги активира следните функции:

- SuperCool
- SuperFrost
- IceMaker со MaxIce (погледни IceMaker / MaxIce *) *

Можете сите наведени функции да ги поставите поединечно и флексибилно. Ако активирате PartyMode, се отфрлаат сите измени.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.

Активирање на функцијата PartyMode

Проверете дали се исполнети следните услови:*

- IceMaker е активиран. (погледни 4.2 Вклучување на функцијата IceMaker*)



Фиг. 46



Фиг. 47

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- PartyMode и соодветните функции се активирани.
- Екранот за температура станува син.
- Тековната температура трепка додека се постигне потребната температура.

Деактивирање на функцијата PartyMode

Функцијата PartyMode се исклучува автоматски после 24 часа. Можете да ја исклучите функцијата PartyMode рачно во секое време:



Фиг. 48



Фиг. 49

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- PartyMode е исклучена.
- Уредот лади на претходно поставената температура: Тековната температура трепка додека се постигне потребната температура.



HolidayMode

Оваа функција овозможува минимална потрошувачка на енергија за време на подолго отсуство. Температурата на делот за ладење се поставува на 15 °C и се прикажува на екранот за статус кога ќе се постигне.

Се зачувува поставената температура за замрзнување. Функцијата се однесува на делот за ладење *Фиг. 1 (A)*.

Употреба:

- Заштеда на енергија за време на подолго отсуство.
- Спречување непријатни мириси и создавање мувла за време на подолго отсуство.

Активирање / деактивирање на функцијата

- Целосно испразнете го делот за ладење.
- Активирање / деактивирање.
- Активирана: Температурата за ладење се зголемува.
- Деактивирана: повторно се постигнува претходно поставената температура.



SabbathMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате SabbathMode. Кога ќе ја активирате оваа функција, се исклучуваат некои електронски функции. Со тоа уредот ги исполнува религиозните потреби за време на еврејските празници, како на пр. Сабат и одговара на сертификатот STAR-K Kosher.

Состојба на уредот при активен SabbathMode

Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.

Сите функции на екранот, освен **функцијата за деактивирање на SabbathMode** се блокирани.

Активните функции остануваат активни.

Екранот продолжува да свети кога ќе ја затворите вратата.

Внатрешното осветлување е исклучено.

Потсетниците не се извршуваат. Поставениот временски интервал се зачувува.

Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат.

Нема аларм за вратата.

Нема аларм за температура.

IceMaker не работи.*

Циклусот на одмрзнување работи само определено време без да се земе предвид употребата на уредот.

| |
|--|
| Состојба на уредот при активен SabbathMode |
| Кога ќе снема струја, уредот се враќа во SabbathMode автоматски. |

Состојба на уредот**Забелешка**

Уредот е сертифициран од институтот „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Список со сертифицирани уреди со STAR-K можете да најдете на www.star-k.org/appliances.


Активирање на функцијата SabbathMode**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Опасност од труење од расипани прехранбени производи!

Ако снема струја додека е активиран SabbathMode, на приказот за статус не се појавува известување за прекинот на струја. Кога ќе дојде струја, уредот продолжува да работи во SabbathMode. Додека нема струја, прехранбените производи може да се расипат и да предизвикаат труење ако се консумираат.

Отако ќе снема струја:

- Не консумирајте ги прехранбените производи што биле смрзнати па се одмрзнале.



Фиг. 50



Фиг. 51

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата SabbathMode е активирана.
- Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.

Деактивирање на функцијата SabbathMode

Функцијата SabbathMode се исклучува автоматски после 80 часа. Можете да ја исклучите функцијата SabbathMode рачно во секое време:




Фиг. 52

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- SabbathMode е исклучена.


**EnergySaver**

Со оваа функција го активирате и деактивирате режимот за заштеда на енергија. Ако го активирате режимот за заштеда на енергија, потрошувачката на енергија се намалува, а температурата во уредот се зголемува. Прехранбените производи остануваат свежи, но трајноста се намалува.

| Температурна зона | Препорачани поставки (погледни Температура) | Температура при активна функција EnergySaver |
|-----------------------------|---|--|
| 5 ° Дел за ладење | 4 °C | 7 °C |
| -18 ° Дел за замрзнување | -18 °C | -16 °C |

Температури**Активирање на функцијата EnergySaver**

Фиг. 53



Фиг. 54

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Режимот за заштеда на енергија е активиран.

Деактивирање на функцијата EnergySaver

Фиг. 55



Фиг. 56

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Режимот за заштеда на енергија е деактивиран.

**IceMaker / MaxIce ***

Со функцијата IceMaker го активирате или деактивирате создавањето коцки мраз. Со функцијата MaxIce се зголемува количината на коцките мраз на IceMaker.

| | |
|---|--|
| Дополнителни информации за количината на коцките мраз: | (погледни податоци) 10.1 Технички податоци |
| Дополнителни информации за доводот на вода за IceMaker: | (погледни Довод на вода за IceMaker *) |

Ракување

Дополнителни информации за чистењето на водовите на IceMaker:

(погледни TubeClean *)

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.


Активирање на функцијата IceMaker

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Дводот за вода е поставен на фиксен приклучок. Погледнете го прирачникот за монтажа.*
- IceMaker е активиран. (погледни 8.10 IceMaker*)



Фиг. 57



Фиг. 58

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- или-
- ▶ Активирајте со апликацијата SmartDevice.
- ▶ IceMaker е активиран. Може да поминат 24 часа додека IceMaker ја создаде првата коцка мраз.


Активирање на функцијата IceMaker со MaxIce

Ако не сте ја активирале функцијата IceMaker, проверете дали се исполнети следните услови:

- Дводот за вода е поставен на фиксен приклучок. Погледнете го прирачникот за монтажа.*
- IceMaker е активиран. (погледни 8.10 IceMaker*)



Фиг. 59



Фиг. 60

▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-

▶ Активирајте со апликацијата SmartDevice.


▷ Функцијата IceMaker е активирана со MaxIce.

Менување меѓу IceMaker и MaxIce

Ако сте ја активирале функцијата IceMaker и би сакале да смените со MaxIce:



Фиг. 61




Фиг. 62

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Функцијата IceMaker е активирана со MaxIce.
- Ако сте ја активирале функцијата MaxIce и би сакале да смените со IceMaker:



Фиг. 63




Фиг. 64

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ IceMaker е активиран.
- ▷ MaxIce е исклучена.

Деактивирање на функцијата IceMaker / MaxIce



Фиг. 65



Фиг. 66 Пример со активна функција IceMaker

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-ИЛИ-

- ▶ Деактивирајте со апликацијата SmartDevice.
- ▷ IceMaker се MaxIce деактивирани.
- ▷ Производството на коцки мраз е завршено.
- ▷ IceMaker се исклучува автоматски.

5

Довод на вода за IceMaker *

Со оваа функција се поставува доводот на вода за IceMaker. Доводот на вода за IceMaker ја регулира количината на вода. Можете да го измените доводот на вода за IceMaker, ако доводот на вода не одговара на притисокот на водата и на големината на коцките мраз.

Доводот на вода за IceMaker е поставен фабрички на вредноста 5. Можете да изберете вредност од 1 (најмала количина) до 8 (најголема количина).


Поставување на доводот на вода за IceMaker

Проверете дали се исполнети следните услови:

- IceMaker е активиран. (погледни 4.2 Вклучување на функцијата IceMaker*)
- Функцијата IceMaker е активирана. (погледни IceMaker / MaxIce *)



Фиг. 67



Фиг. 68 Пример за приказ: Сменете од вредноста 5 во вредноста 6.

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Доводот на вода за IceMaker е поставен.



TubeClean *

Со оваа функција го активирате и деактивирате TubeClean. Ако активирате TubeClean, се чистат водовите за IceMaker.


Активирање на функцијата TubeClean

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Чистењето на IceMaker е подгответо. (погледни 9.4.5 Чистење на IceMaker*)
- Подгответен е празен сад со зафатнина од 1,5 l и со максимална висина од 10 cm .
- ▶ Поставете го садот во фиоката под IceMaker.



Фиг. 69




Фиг. 70

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Функцијата TubeClean е активирана.
- ▷ Процесот на чистење е започнат: Симболот трепка додека заврши процесот на чистење автоматски после 60 минути.
- ▷ Ако процесот на чистење е завршен: Уредот продолжува да работи во нормален режим.

Деактивирање на функцијата TubeClean

TubeClean завршува автоматски после 60 минути. Можете да ја исклучите функцијата TubeClean кога било за време на процесот на чистење:



Фиг. 71

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ TubeClean е исклучена: Процесот на чистење е прекинат.
- ▷ Уредот продолжува да работи во нормален режим.



CleaningMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате CleaningMode. CleaningMode овозможува полесно чистење на уредот.

Овие поставки се однесуваат на делот за ладење.

Употреба:

- Исчистете го делот за ладење. (погледни 9.4 Чистење на уредот)

| |
|---|
| Состојба на уредот при активен CleaningMode |
|---|

| |
|--|
| Приказот за статус постојано прикажува CleaningMode. |
|--|

| |
|-----------------------------|
| Делот за ладење е исклучен. |
|-----------------------------|

| |
|---------------------------------------|
| Внатрешното осветлување е активирано. |
|---------------------------------------|


Ракување

Состојба на уредот при активен CleaningMode

Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат.
Не се испушта звучен сигнал.

Состојба на уредот

Активирање на функцијата CleaningMode



Фиг. 72



Фиг. 73

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата CleaningMode е активирана.
- Приказот за статус постојано прикажува CleaningMode.

Деактивирање на функцијата CleaningMode

Функцијата CleaningMode се исклучува автоматски после 60 минути. Можете да ја исклучите функцијата CleaningMode рачно во секое време:



Фиг. 74

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- CleaningMode е исклучена.
- Уредот лади на претходно поставената температура.




Осветленост на экранот

Со оваа функција се поставува осветленоста на экранот постепено.


Можете да ги поставите следните степени на осветленост:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (стандартни поставки)

Поставување на осветленоста на экранот



Фиг. 75



Фиг. 76 Пример за приказ: Сменете од 80 % во 60 %.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Осветленоста на еcranот е поставена.



Аларм за врата

Со оваа функција го активирате и деактивирате алармот за врата. Алармот за врата испушта звук ако вратата е отворена предолго. Алармот за врата е активиран фабрички. Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук.


Можете да ги поставите следните вредности:

- 1 минута
- 2 минути
- 3 минути
- Исклучено

Поставување на алармот за врата



Фиг. 77




Фиг. 78 Пример за приказ: Изберете аларм за врата од 1 минута до 3 минути.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за врата е поставен.

Деактивирање на алармот за врата



Фиг. 80



Фиг. 81

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Алармот за врата е деактивиран.



Забрана за внесување податоци


Со оваа функција ја активирате или деактивирате забраната на внесување податоци. Со забраната за внесување податоци спречувате ненамерна употреба на уредот, на пр. од страна на деца.

Употреба:


- Спречува ненамерно менување на функциите.
- Спречува ненамерно да се исклучи уредот.
- Спречува ненамерно поставување на температурата.

Активирање на забраната за внесување податоци

Ако ја активирате забраната за внесување податоци, можете да се движите во мените но не можете да избираате или изменувате други функции.



Фиг. 82




Фиг. 83

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Забраната за внесување податоци е активирана.

Деактивирање на забраната за внесување податоци



Фиг. 84



Фиг. 85

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Забраната за внесување податоци е исклучена.



Јазик

Со оваа функција се поставува јазикот на приказот.


Можете да ги поставите следните јазици:

- германски
- англиски
- француски
- шпански
- италијански
- холандски
- чешки
- полски
- португалски
- руски
- кинески

Поставување на јазикот



Фиг. 86



Фиг. 87 Пример за поставени јазик и температура

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Јазикот е поставен.
- ▷ Екранот се враќа на приказот за статус.



Информации за уредот


Со оваа функција се покажува името на моделот, индексот, сервисниот број и сервисниот број на уредот. Потребни ви се информациите за уредот ако сакате да се обратите до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Со оваа функција се отвора напредното мени. (погледни 3 Функционалност на екранот Touch & Swipe)

Приказ на информациите за уредот



Фиг. 88



Фиг. 89

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

Ракување

- На еcranот се прикажуваат информациите за уредот.



Софтвер

Со оваа функција се покажува верзијата на софтверот на уредот.

Приказ на софтверската верзија



Фиг. 90



Фиг. 91

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
► На еcranот се прикажува верзијата на софтверот.



Потсетник

Потсетниците се прикажуваат со звучен сигнал и со симбол на еcranот. Звучниот сигнал се засилува и станува погласен додека заврши известувањето.



Заменете го филтерот со активен јаглен FreshAir

Ова известување се појавува кога треба да се смени филтерот за воздух.

- Менувајте го филтерот за воздух на секои шест месеци.
- Потврдете го известувањето.
- Интервалот за одржување почнува одново.
- Филтерот за воздух гарантира оптимален квалитет на воздухот во ладилникот.

Активирање на поставките

- Активирање / деактивирање .



Демо-режим

Демо-режимот е специјална функција за корисниците што сакаат да ги претставуваат функциите на уредот. Кога ќе го активирате демо-режимот, се исклучуваат сите функции за ладење.


Ако на приказот за статус се појави „Demo“ кога ќе го вклучите уредот, демо-режимот е вклучен.

Ако го вклучите и потоа исклучите демо-режимот, уредот се ресетира до фабрички поставки. (погледни Ресетирање до фабрички поставки)

Вклучување на демо-режимот




Фиг. 92




Фиг. 93

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
► Демо-режимот е вклучен.
► Уредот е исклучен.
► Вклучете го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (практа употреба))
► На еcranот за статус се појавува "DEMO".

Исклучување на демо-режимот



Фиг. 94



Фиг. 95


- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Демо-режимот е исклучен.
- ▷ Уредот е исклучен.
- ▶ Вклучете го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (първа употреба))
- ▷ Уредот е ресетиран до фабрички поставки.




Ресетирање до фабрички поставки

Со оваа функција се ресетираат сите поставки до фабричките поставки. Сите поставки, што сте ги извршиле досега, се ресетираат до својата оригинална верзија.

Извршување на ресетирањето



Фиг. 96



Фиг. 97

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Уредот е ресетиран.
- ▷ Уредот е исклучен.
- ▶ Престартувајте го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (първа употреба))

7.3 Известувања за грешки

Известувањата за грешки се прикажуваат на екранот. Постојат две категории известувања за грешки:

| Категорија | Значење |
|----------------|--|
| Известување | Потсетува на општи процеси. Можете да ги извршите овие процеси и со тоа да го отстраните известувањето. |
| Предупредување | Се појавува при пречки во функционирањето. Покрај приказот на екранот, се испушта и звучен сигнал. Звучниот сигнал се засилува додека го допрете приказот за да потврдите. Поедноставните пречки можете да ги отстраните сами. При посериозни пречки мора да се обратите до корисничката служба. |

7.3.1 Предупредувања



Затворете ја вратата

Известувањето се појавува ако вратата е отворена предолго.

Времето до кога се појавува пораката може да се постави.

- ▶ Завршување на алармот: Потврдете го известувањето.
- или-
- ▶ Затворете ја вратата.



Нема струја

Известувањето се појавува ако температурата за замрзнување се зголеми поради прекин на струја. Ако заврши прекинот на струја, уредот продолжува да работи со поставената температура.

- ▶ Завршување на алармот: Потврдете го известувањето.
- ▷ Се појавува аларм за температура (погледни Аларм за температура).



Аларм за температура

Известувањето се појавува ако температурата за замрзнување не одговара на поставената температура.

Причина за температурната разлика може да биде:

- поставени се топли, свежи прехранбени производи.
- при предупређување и вадење прехранбени производи влегол топол воздух од просторијата.
- подолго време нема струја.
- уредот е неисправен.

Ако се отстрани причината, уредот продолжува да работи со поставената температура.

- ▶ Потврдете го приказот.
- ▷ Се прикажува највисоката температура.
- ▶ Потврдете го приказот повторно.
- ▷ Се прикажува еcranот за статус.
- ▷ Се прикажува тековната температура.



Грешка

Ова известување се појавува кога има грешка во уредот. Составен дел од уредот покажува грешка.

- ▶ Отворете ја вратата.
- ▶ Запишете го кодот за грешка.
- ▶ Потврдете го известувањето.
- ▷ Звучниот сигнал се исклучува.
- ▷ Се појавува приказ за статус.

Опрема

- Затворете ја вратата.
- Обратете се до корисничката служба.
(погледни 10.4 Корисничка служба)


7.3.2 Известувања



Поставување на фиоката IceMaker*

Ова известување се појавува кога е отворена фиоката IceMaker.

- Вметнете ја фиоката IceMaker.
- Известувањето исчезнува.
- IceMaker прави коцки мраз.



Фиг. 101


Ако е отстранета полицата на вратата:

- Отстранете ги кутиите.

8 Опрема


8.1 Полици на вратата

8.1.1 Преместување / отстранување на полиците на вратата



Фиг. 98


- Турнете ја полицата нагоре.
- Повлечете нанапред.
- Повторно поставете ја во спротивен редослед.



Фиг. 99

Може да се користи една или двете VarioBoxen. Ако треба да се стават повисоки шишиња, закачете само една кутија над преградата за шишиња.


Преместување на полицата со VarioBoxen:



Фиг. 100


- Извадете ја нагоре.
- Поставете ја на посакуваното место.

Преместување на VarioBoxen:




Фиг. 102

- Поставете ја полицата на маса.



Фиг. 103

- Повлечете за држачот Фиг. 103 (1).
- Со држачот поставете на втора позиција Фиг. 103 (2).




Фиг. 104


- Сменете ги кутиите.

8.1.2 Расклопување на полиците на вратата

Полиците на вратите може да се расклопат за чистење.



Фиг. 105




Фиг. 106

- Расклопете ги полиците на вратата.

8.2 Полици

8.2.1 Преместување / отстранување на полиците


Полиците се заштитени од невнимателно извлекување со граничник.



Фиг. 107

- Покренете ја полицата и повлечете ја нанапред.
- Страницна вдлабнатина на позицијата на потпората.
- Преместување на полицата: подигнете или спуштете ја на посакувана висина и турнете ја.

-или-




Фиг. 108

- Целосно отстранување на полицата: Извлечете ја нанапред.
- Полесно отстранување: Поставете ја полицата накосо.
- Повторно поставување на полицата: турнете ја до крај.

- Штопните за извлекување се насочени надолу.
- Штопните за извлекување се наоѓаат зад предната површина.

Полицата над фиоките EasyFresh може да се отстрани.



Фиг. 109

Извадете ја полицата:

- Кренете ја полицата напред и назад.*
- Извадете ја нанапред.


Наставете производи на капакот од фиоката!

Вметнување на полицата:

- Поставете ја полицата накосо навалена наназад и надолу.
- Штопните за извлекување се насочени надолу.
- Вметнете и поставете ја полицата.

8.2.2 Расклопување на полиците

Полиците може да се расклопат за чистење.




Фиг. 110

- Расклопете ја полицата.

8.3 Делива полица


8.3.1 Користете делива полица

Полиците се заштитени од невнимателно извлекување со граничник.



Фиг. 111

- Вметнете ја деливата полица како што е прикажано на сликата.



Опрема


Фиг. 112

Преместување по висина:

- Извлечете ја стаклената плоча напред Фиг. 112 (1).
- Извлечете ги шините од механизмот и вметнете ги на саканата висина.
- Турнете ги стаклените плочи едноподруго.
- Рамен граничник напред, директно зад шините.
- Висок граничник назад.


Користете ги двете полици:

- Повлечете ја долната стаклена плоча со рака напред.
- Стаклената плоча Фиг. 112 (1) е поставена напред со лајсна.
- Штопните Фиг. 112 (3) се насочени надолу.




Фиг. 112

- Поставете ја VarioSafe право. Фиг. 115 (1)
- Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел. Фиг. 115 (2)



Фиг. 113


- | | |
|--|---|
| (1) Фиока VarioSafe | (3) Вдлабнатини на левиот и десниот страничен сид |
| (2) Стручни сидови со процепи за фиоки VarioSafe | (4) Одбојна рамка |



Фиг. 116

- Дигнете ја VarioSafe напред.
- Вметнете ја VarioSafe наназад.
- Спуштете ја VarioSafe.
- VarioSafe се слуша како се вметнува.
- VarioSafe е поставен.

8.4.1 Поставување на VarioSafe




Фиг. 114

- Вметнете ја VarioSafe во делот за ладење накосо Фиг. 114 (1), додека страничните вдлабнатини Фиг. 114 (2) на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење.


8.4.2 Преместување на VarioSafe

Можете да ја преместите VarioSafe како целина во делот за ладење.




Фиг. 117

- Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.



Фиг. 118

- ▶ Влечете ја VarioSafe нанапред, додека страничните вдлабнатини на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење. **Фиг. 118 (1)**
- ▶ Придвижете ја VarioSafe нагоре или надолу во делот за ладење, додека ја постигнете посакуваната висина. **Фиг. 118 (2)**




Фиг. 119

- ▶ Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.
- ▶ Вметнете ја VarioSafe наназад.
- ▷ VarioSafe се слуша како се вметнува.
- ▷ VarioSafe е поместена по висина.


8.4.3 Вметнување на фиоката VarioSafe

Можете да ја поставите фиоката VarioSafe на две различни висини. Ако сакате да чувате повисоки прехранбени производи во фиоката VarioSafe, турнете ја фиоката VarioSafe на долното ребро. Ако сакате да чувате пониски прехранбени производи во фиоката VarioSafe, турнете ја фиоката VarioSafe на горното ребро.



Фиг. 120

- ▶ Извлечете ја фиоката VarioSafe докрај.
- ▶ Дигнете ја фиоката VarioSafe на предниот дел.
- ▶ Извадете ја фиоката VarioSafe нанапред.




Фиг. 121

- ▶ Дигнете ја фиоката VarioSafe на предниот дел.
- ▶ Поставете ја фиоката VarioSafe за штопните, на посакуваното ребро **Фиг. 121 (1)** или **Фиг. 121 (2)**.
- ▷ Фиоката VarioSafe е поместена по висина.


8.4.4 Вадење на VarioSafe

Можете да ја извадите фиоката VarioSafe целосно.




Фиг. 122

- ▶ Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.



Фиг. 123

- Влечете ја VarioSafe нанапред Фиг. 123 (1), додека странничните вдлабнатини на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење. Фиг. 123 (2)




Фиг. 124

- Поставете ја VarioSafe во делот за ладење накосо. Фиг. 124 (1)
► Извадете ја VarioSafe нанапред. Фиг. 124 (2)
► VarioSafe е извадена.

8.4.5 Расклопување на VarioSafe

Можете да ја расклопите VarioSafe целосно кога сакате да ја чистите VarioSafe или да замените некои од нејзините делови.



Фиг. 125

- Извадете ја VarioSafe како целина. (погледни 8.4.4 Вадење на VarioSafe)

- Расклопете ја VarioSafe како што е прикажано на сликата.

8.5 Место за плоча за печене

Над фиоките има место за печене Фиг. 1 (7).



Фиг. 126

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Треба да се внимава на максималните димензии за плочата за печене (погледни 10.1 Технички податоци).
- Плочата за печене е оладена на собна температура.
- Најдолната полица на вратата е поставена најмалку една позиција погоре.

Ако вратата е отворена 90°:

- Плочата за печене поставете ја на најдолната страннична позиција.

8.6 Фиоки

Можете да ги извадите фиоките при чистење.

Можете да ги извадите фиоките за да користите VarioSpace.

Вадењето и поставувањето на фиоките се разликува во зависност од лизгачкиот систем. Уредот може да содржи разни лизгачки системи.

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.


- Оставете ја најдолната фиока во уредот!
- Отворите за вентилатор внатре на задната страна треба да бидат отворени постојано!

8.6.1 Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча

Фиоката се води директно по долниот дел на уредот или на стаклена плоча. Нема шини.

Ако ги извадите фиоките, можете да ги користите стаклените плочи како полици.


Отстранување на фиоката



Фиг. 127

- Извадете ја фиоката како што е прикажано на сликата.

Поставување на фиоката



Фиг. 128

- ▶ Поставете ја фиоката како што е прикажано на сликата.


8.6.2 Фиока на телескопски шини

Фиоката се води по шини на извлекување (телескопски шини). Има шини со целосно извлекување и со делумно извлекување. Фиоките со целосно извлекување може да се извлечат од уредот докрај. Фиоките со делумно извлекување не може да се извлечат од уредот докрај. Вградениот систем зависи од типот на уредот.

Целосно извлекување*

Целосното извлекување се препознава преку клема која се наоѓа назад лево и десно на шината.


Отстранување на фиоката



Фиг. 129

- ▶ Извлечете ја фиоката докрај.
- ▶ Дигнете ја левата клема и истовремено повлечете ја фиоката на левата страна нанапред. *Фиг. 129 (1)*
- ▶ Дигнете ја десната клема и истовремено повлечете ја фиоката на десната страна нанапред. *Фиг. 129 (2)*
- ▶ Извадете ја фиоката нанапред. *Фиг. 129 (3)*
- ▶ Вметнете ги шините.

Поставување на фиоката




Фиг. 130

- ▶ Вметнете ги шините.
- ▶ Поставете ја фиоката на шините.
- ▶ Турнете ја фиоката наназад.
- ▶ Фиоката се слуша како се вметнува.


Делумно извлекување на делот за замрзнување*

Отстранување на фиоката



Фиг. 131

- ▶ Извлечете ја фиоката до половина. *Фиг. 131 (1)*
- ▶ Притиснете ја предната страна на фиоката надолу. *Фиг. 131 (2)*
- ▶ Вметнете ја левата шина околу 2 см. *Фиг. 131 (3)*
- ▶ Вметнете ја десната шина околу 2 см. *Фиг. 131 (4)*
- ▶ Извадете ја фиоката нанапред. *Фиг. 131 (5)*




Фиг. 132

Ако шините не се вметнати целосно откако ќе ја извадите фиоката:

- ▶ Вметнете ги шините целосно.

Поставување на фиоката



Фиг. 133

- ▶ Вметнете ги шините.
- ▶ Поставете ја фиоката на шините.
- ▶ Турнете ја фиоката наназад.


Делумно извлекување на делот за замрзнување

Забелешка

Ако магнетот во најгорниот дел од фиоката во делот за замрзнување е оштетен или отстранет, на сензорите на вратата се појавуваат пречки.

- ▶ Не оштетувајте го и не отстранувајте го магнетот.

Отстранување на фиоката




Фиг. 134

Ако фиоката се наоѓа на горната страна во делот за замрзнување:

- ▶ Извлечете ја фиоката докрај.
- ▶ Дигнете ја фиоката на предниот дел. *Фиг. 134 (1)*
- ▶ Извадете ја фиоката нанапред. *Фиг. 134 (2)*
- ▶ Вметнете ги шините.

-или-



Фиг. 135


Ако фиоката се наоѓа на средина од делот за замрзнување:

- ▶ Извлечете ја фиоката до половина.

Опрема

- Дигнете ја фиоката оддолу на задниот дел. *Фиг. 135 (1)*
- Извадете ја фиоката нанапред. *Фиг. 135 (2)*
- Вметнете ги шините.

Поставување на фиоката




Фиг. 136

- Вметнете ги шините.
- Спроведете ја фиоката до штопните *Фиг. 136 (1)*.
- Поставете ја фиоката на шините.
- Турнете ја фиоката наназад.

8.7 Капак на EasyFresh-Safe

Капакот на фиоката може да се извади за чистење.

8.7.1 Отстранување на капакот на фиоката




Фиг. 137

Ако фиоките се отстранети:

- Повлечете го капакот нанапред до отворот во деловите за држење *Фиг. 137 (1)*.
- Покренете одоздола на задната страна и отстранете нагоре *Фиг. 137 (2)*.

8.7.2 Поставување на капакот на фиоката



Фиг. 138


Ако натписот **THIS SIDE UP** лежи горе:

- Ставете решетки за капаци преку отворот на задниот држач *Фиг. 138 (1)* и притиснете напред во *Фиг. 138 (2)* држачот.
- Доведете го капакот во посакувана позиција (погледни 8.8 Регулирање на влажноста).

8.8 Регулирање на влажноста

Влажноста во фиоката можете сами да ја поставите со приспособување на капакот.

Капакот се наоѓа директно над фиоката и може да се покрие со полици или дополнителни фиоки.



Фиг. 139

Ниска влажност на воздухот

- Отворете ја фиоката.
- Извлечете го капакот нанапред.
- Ако фиоката е затворена: Простор меѓу капакот и фиоката.
- Влажноста на воздухот во садот се намалува.

Висока влажност на воздухот

- Отворете ја фиоката.
- Турнете го капакот наназад.
- Ако фиоката е затворена: Капакот цврсто ја затвора фиоката.
- Влажноста на воздухот во садот се зголемува.
Ако во фиоката има премногу влага:
 - Изберете ја опцијата „„Пониска влажност на воздухот““.
 - или-
 - Отстранете ја влагата со крпа.

8.9 Стаклени плочи

Можете да ја извадите стаклената плоча под фиоките за да ја исчистите.


Можете да ја извадите стаклената плоча под фиоките за да користите VarioSpace.

8.9.1 Вадење / поставување на стаклената плоча

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Стаклената плоча се наоѓа под фиоката: Фиоката е извадена. (погледни 8.6 Фиоки)


Отстранување на стаклената плоча



Фиг. 140 Пример за приказ на стаклената плоча

- Кренете ја стаклената плоча кај предниот дел. *Фиг. 140 (1)*
- Извадете ја стаклената плоча нанапред. *Фиг. 140 (2)*

Поставување на стаклената плоча



Фиг. 141 Пример за приказ на стаклената плоча

- ▶ Поставете ја стаклената плоча накосо зад штопните. (погледни Fig. 141)
- ▶ Спуснете ја стаклената плоча.
- ▶ Вметнете ја стаклената плоча кон задниот дел.

8.10 IceMaker*

IceMaker служи исклучива за правење коцки мраз во домашни количини.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- IceMaker е исчистен (погледни 9 Одржување).
- Фиоката IceMaker е исчистена.
- Фиоката IceMaker е целосно вметната.

8.10.1 Правење коцки мраз

Капацитетот на правење зависи од температурата на замрзнување. Колку пониска температура, толку повеќе коцки мраз може да се направат за определено време.

Отако за првпат ќе го вклучите IceMaker, може да поминат до 24 часа, пред да се направи првата коцка мраз.

- ▶ Активирајте ја функцијата IceMaker.
- ▶ Правење многу коцки мраз: Активирајте ја функцијата MaxIce .
- ▶ Правење многу коцки мраз: Турнете и извадете го разделникот во фиоката IceMaker.*
- ▶ Подеднакво распределете ги коцките мраз во фиоката за да може да собере поголема количина.
- ▶ Затворете ја фиоката: IceMaker автоматски започнува да прави коцки мраз повторно.


Забелешка

Ако се достигне определена висина во фиоката IceMaker, повеќе нема да се прават коцки мраз. IceMaker не ја преполнува фиоката.

8.10.2 Употреба на фиоката кога е деактивирана функцијата IceMaker

Ако ја деактивирате функцијата IceMaker, можете да ја користите целата фиока IceMaker како фиока за замрзнување.


- ▶ Деактивирајте ја функцијата IceMaker. (погледни Деактивирање на функцијата IceMaker / MaxIce)



Фиг. 142

- ▶ Поставете прехранбени производи во фиоката. Ако поставите прехранбени производи на левата страна од фиоката:
- ▶ Земете ја предвид функцијата IceMaker Фиг. 142 (1).

8.11 VarioSpace




Фиг. 143

Можете да ги отстраните фиоките и стаклените плочи од уредот. Со тоа ќе добиете повеќе простор за големи прехранбени производи, како пилешко месо, обично месо, големи делови од дивеч и високи печива. Тие може да се замрзнат како целина и потоа да се подготват.

- ▶ Внимавајте на максималното оптоварување на фиоките и стаклените плочи (погледни 10.1 Технички податоци) .

8.12 Сад за путер

8.12.1 Отворање / затворање на садот за путер




Фиг. 144

Опрема

8.12.2 Расклопување на садот за путер

Садот за путер може да се расклопи за чистење.




Фиг. 145

- ▶ Расклопување на садот за путер.

8.13 Полица за јајца

Полицата за јајца може да се извлече и да се преврти. Двата дела на полицата за јајца може да се користат за да се означат разликите, како на пример, датумот на купување.

8.13.1 Употреба на полицата за јајца




Фиг. 146

- ▶ Горна страна: чувајте јајца од кокошки.
- ▶ Долна страна: чувајте јајца од препелица.

8.14 Држач за шишиња


8.14.1 Употреба на држачот за шишиња



Фиг. 147

- ▶ Турнете го држачот за шишиња врз шишињата.
- ▶ Шишињата не се навалуваат.

8.14.2 Отстранување на држачот за шишиња



Фиг. 148

- ▶ Турнете го држачот за шишиња на десно до крај.
- ▶ Извадете го наназад.


8.15 Патрон за ладење

Патроните за ладење спречуваат пребрзо зголемување на температурата кога ќе снема струја.

Патроните за ладење се наоѓаат во фиоката.

Патроните за ладење можете да ги чувате во полицата за замрзнување.*

8.15.1 Употреба на патрони за ладење




Фиг. 149

- Ако патроните за ладење се замрзнати:
- ▶ Поставете ги врз замрзнатите производи во горниот преден дел од делот за замрзнување.

8.16 Фиока за коцки мраз со капак*

8.16.1 Употреба на фиоката за коцки мраз



Фиг. 150


Ако водата е замрзната:

- ▶ На кратко ставете ја фиоката за коцки мраз под топла вода.
- ▶ Извадете го капакот.
- ▶ Завртете ги краевите на фиоката за коцки мраз во спротивна насока.

► Ослободете ги коцките мраз.

8.16.2 Расклопување на фиоката за коцки мраз

Фиоката за коцки мраз може да се расклопи за чистење.




Фиг. 151

► Расклопете ја фиоката за коцки мраз.

8.17 Флексибilen раздeлник на фиоката за мраз*

Фиоката за мраз на IceMaker содржи флексибilen раздeлник. По потреба можете да складирате поголеми количини коцки мраз или други прехранбени производи. Можете да го турнете или отстраните раздeлникот на фиоката за мраз.

8.17.1 Туркање на флексибilen раздeлник на фиоката за мраз




Фиг. 152 Пример за раздeлникот на фиоката за мраз

► Турнете го раздeлникот на фиоката за мраз на посакуваната позиција.

8.17.2 Отстранување на флексибilen раздeлник на фиоката за мраз

Проверете дали се исполнети следните услови:

Фиоката за коцки мраз е отстранета.
(погледни 8.6 Фиоки)




Фиг. 153

► Кренете го задниот дел на раздeлникот на фиоката за мраз. Фиг. 153 (1)
► Извадете го раздeлникот на фиоката за мраз нагоре. Фиг. 153 (2)

8.17.3 Поставување на флексибilen раздeлник на фиоката за мраз

Проверете дали се исполнети следните услови:

Фиоката за коцки мраз е отстранета.
(погледни 8.6 Фиоки)



Фиг. 154

► Поставете го предниот дел од раздeлникот на фиоката за мраз. Фиг. 154 (1)
► Спуснете го задниот дел од раздeлникот на фиоката за мраз до дното на фиоката. Фиг. 154 (2)

9 Одржување

9.1 Филтер со активен јаглен FreshAir

Филтерот со активен јаглен FreshAir се наоѓа во фиоката над вентилаторот.


Овозможува оптимален квалитет на воздухот.

Менувајте го филтерот со активен јаглен на секои 6 месеци.
Ако потсетникот е активен, на приказот се појавува барање за замена.
 Филтерот со активен јаглен може да се фрли заедно со куќниот отпад.

Забелешка

Филтерот со активен јаглен FreshAir можете да го набавите во Liebherr-Hausgeräte, на веб-страницата home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Отстранување на филтерот со активен јаглен FreshAir




Фиг. 155

► Извлечете ја фиоката нанапред Фиг. 155 (1).
► Отстранете го филтерот со активен јаглен Фиг. 155 (2).

Одржување

9.1.2 Поставување на филтерот со активен јаглен FreshAir



Фиг. 156

- Поставете го филтерот со активен јаглен како што е прикажано на сликата Фиг. 156 (1).
- Филтерот со активен јаглен се фиксира.
Ако филтерот со активен јаглен е насочен надолу:
 - вметнете ја фиоката Фиг. 156 (2).
 - Сега може да се постави филтерот со активен јаглен.

9.2 Расклопување / монтирање на лизгачките системи

9.2.1 Инструкции за расклопување

Можете да расклопите некои лизгачки системи за да ги чистите. Уредот може да содржи разни лизгачки системи. Следните лизгачки системи може или не може да се расклопат:

| Лизгачки систем | може да се расклопи / не може да се расклопи |
|---|---|
| Фиока на долнот дел од уредот или на стаклената плоча | не може да се расклопи |
| Целосно извлекување* | не може да се расклопи* |
| Делумно извлекување на делот за ладење* | не може да се расклопи* |
| Делумно извлекување на делот за замрзнување | може да се расклопи (погледни Делумно извлекување на делот за замрзнување) |


9.2.2 Фиока на телескопски шини

Делумно извлекување на делот за замрзнување

Расклопување на лизгачкиот систем

Проверете дали се исполнети следните услови:


- Фиоката е извадена.
- Стаклената полица е извадена. (погледни 8.9 Стаклени плочи)



Фиг. 157 Стаклена плоча со шини

- Притиснете ги предните куки нагоре. Фиг. 157 (1)
- Турнете ги лизгачките шини на страна Фиг. 157 (2) и Фиг. 157 (3) кон назад.

Монтирање на лизгачкиот систем



Фиг. 158 Стаклена плоча со шини

- Закачете ја шината на задната страна. Фиг. 158 (1)
- Вметнете ја шината на предната страна. Фиг. 158 (2)

9.3 Одмрзнување на уредот

9.3.1 Одмрзнување на делот за ладење

Одмрзнувањето се одвива автоматски. Стопената вода истекува преку соодветниот отвор и испарува.

- Редовно чистете го отворот за празнење (погледни 9.4 Чистење на уредот).

9.3.2 Одмрзнување на делот за замрзнување со NoFrost

Одмрзнувањето се одвива автоматски преку системот NoFrost. Влагата се кондензира на испарувачот, привремено се одмрзнува и испарува.

Уредот не мора да се одмрзнува.

9.4 Чистење на уредот

9.4.1 Подготовка



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар!

- Извлечете го приклучокот на ладилникот или прекинете го напојувањето со струја.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- Не оштетувајте го водот за разладно средство.

- Испразнете го уредот.

- Извлечете го приклучокот од струја.

-или-

- Активирајте CleaningMode. (погледни CleaningMode)

9.4.2 Чистење на внатрешниот простор

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-нейтрални детергенти за општа намена.
- Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

- Пластични шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.


- Метални шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.
- Отвор за празнење: отстранете ги наслагите со тенок предмет, на пр., со памучно стапче.

9.4.3 Чистење на сувиот заден сид

Можете да го отстраниТЕ сувиот заден сид при чистење.

Отстранување на задниот сид


- Отстранете ги сите делови од опремата.



Фиг. 159

- Фатете го задниот сид на долната страна со двете раце и истовремено силно повлечете надолу.
- Извлечете го нанапред сидот на долнот крај.
- ▷ Задниот сид е изваден.
Ако продолжите да го користите уредот без заден сид:
► D-Value поставете ја на D2. (погледни D-Value)

Поставување на задниот сид



Фиг. 160

- Проверете дали уредот е испразнет целосно.
- Турнете го задниот сид од долу нагоре.
- Силно притиснете го задниот сид на левата страна наназад.
- ▷ Задниот сид испушта тон кога влегува во лежиштето.
- Поставете ги составните делови.
- D-Value поставете ја на D1. (погледни D-Value)

9.4.4 Чистење на опремата

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-нейтрални детергенти за општа намена.
- Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

Чистење со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент:

- VarioSafe
- Капак на EasyFresh-Safe
- Фиока

Внимавајте: Не отстранувајте го магнетот од фиоката! Магнетот ѝ овозможува на функцијата IceMakers да работи.*

- Разделник во фиоката IceMaker*
- Полица за замрзнување*

Чистење со влажна крпа:

- Телескопски шини
Внимавајте: Маста во шините служи за подмачкување и не смее да се отстрани!

Миење во машина за садови до 60 °C:

- Полици на вратата
- VarioBox
- Држач за шишиња
- Полица
- Делива полица
- Дел за држење на делива полица
- Полица за јајца
- Сад за путер
- Фиока за коцки мраз*
- Лопатка за коцки мраз*
- Расклопување на опремата: погледнете го соодветното поглавје.
- Чистење на опремата.

9.4.5 Чистење на IceMaker*

IceMaker може да се чисти на различни начини.

Чистењето треба да се изврши при:

- Прва употреба
- Со приклучок за вода:
Ако не го користите уредот повеќе од 5 дена.*

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Фиоката IceMaker е испразнета.
- Фиоката IceMaker е вметната.
- IceMaker е активиран.

При прва употреба или кога не се користи подолго време

Исчистете го IceMaker со функцијата TubeClean.

- Поставете празен сад од 1,5 l (макс. висина 10 cm) во фиоката под IceMaker.
- Активирајте ја функцијата TubeClean.
- ▷ Процесот на миење се подготвува (макс. 60 мин.):
Симболот пулсира.
- ▷ Цревата за вода се мијат: Симболот пулсира.
- ▷ Процесот на миење е завршен: Функцијата е деактивирана автоматски.
- Извадете ја фиоката IceMaker и отстранете го садот.
- Исчистете ја фиоката IceMaker со топла вода и малку детергент.
- Вметнете ја фиоката IceMaker.
- ▷ Уредот автоматски започнува да прави коцки мраз.
- Фрлете ги коцките направени 24 часа после првата турка.

Кога треба да се чисти

Исчистете го IceMaker рачно.

- Извадете ја фиоката IceMaker и исчистете ја со топла вода и малку детергент.
- Вметнете ја фиоката IceMaker.
- Уредот автоматски започнува да прави коцки мраз.

9.4.6 После чистењето

- Избришете ги уредот и деловите со сува крпа.
- Приклучете и вклучете го уредот.
- Активирајте SuperFrost (погледни 7.2 Функции на уредот).
Ако температурата не е доволно ниска:
- Поставете ги прехранбените производи.
- Редовно чистете го уредот.

Помош за корисници

10 Помош за корисници

10.1 Технички податоци

| Опсег на температура | |
|----------------------|------------------|
| Ладење | 2 °C до 9 °C |
| Замрзување | -26 °C до -15 °C |

| Максимална количина за замрзување/24 часа | |
|---|--|
| Дел за замрзување | погледнете ја табличката со податоци, кај „способност за замрзување .../24 часа“ |

| Максимална тежина за оптоварување на опремата | | | |
|--|--|--|--|
| Опрема | Ширина на уредот 550 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачник от за монтирање) | Ширина на уредот 600 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачник от за монтирање) | Ширина на уредот 700 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачник от за монтирање) |
| Фиока на стаклена плоча (погледни 8.6.1 Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча) | 12 kg | 15 kg | -- |
| Делумно извлекување на делот за замрзување (погледни 8.6.2 Фиока на телескопски шини) | 12 kg | 15 kg | -- |

| Максимални димензии на плочата за печење | |
|--|--------|
| Ширина | 466 mm |
| Длабочина | 386 mm |
| Висина | 50 mm |

| Производство на коцки мраз со IceMaker* | |
|---|--|
| Производство на коцки мраз/24 часа | При температура од -18 °C: 1,2 kg коцки мраз |
| Максимално производство на коцки мраз/24 часа | При активна функција MaxIce: 1,5 kg коцки мраз |

| Времетраење за достигнување разни температури при VarioTemp | | |
|---|------------------------|--|
| Почетна температура | Посакувана температура | Траење до достигнување на посакуваната температура |
| -18 °C | 0 °C | > 8 часа |

Времетраење за достигнување разни температури при VarioTemp

| Почетна температура | Посакувана температура | Траење до достигнување на посакуваната температура |
|---------------------|------------------------|--|
| -18 °C | 8 °C | > 12 часа |
| 8 °C | 14 °C | > 6 часа |
| 14 °C | -18 °C | > 4 часа |

| Осветлување | |
|---|-------------------|
| Класа на енергетска ефикасност ¹ | Извор на светлина |

Производот содржи еден или повеќе извори на светлина од класата на енергетска ефикасност G.

¹ Уредот може да содржи извори на светлина од различни класи на енергетска ефикасност. Зададена е најниската класа за енергетска ефикасност.

За уреди со WLAN-врска:

| Наведена фреквенција | |
|------------------------------|---|
| Фреквенција | 2,4 GHz |
| Максимална емитувана моќност | < 100 mW |
| Намена на радиоопрема | Дел од локалната WLAN-мрежа за податочна комуникација |

10.2 Бучава при работа

Уредот создава разни звуци додека работи.

- При **послабо ладење** уредот заштедува енергија, но работи подолго. Јачината на звукот е **помала**.
- При **посилно ладење** прехранбените производи се ладат побрзо. Јачината на звукот е **поголема**.

Примери:

- активирани функции (погледни 7.2 Функции на уредот)
- вклучен вентилатор
- свежи поставени прехранбени производи
- висока амбиентална температура
- долго време отворена врата

| Бучава | Можни причини | Тип бучава |
|----------------------|---|--------------------------|
| Брборење и клокотење | Разладно средство тече низ водот. | нормален звук при работа |
| Шуштење и шумолење | Разладно вбрзигува водот. | нормален звук при работа |
| Зуење | Уредот лади. Јачината на звукот зависи од моќноста на ладењето. | нормален звук при работа |
| Придушени звуци | Вратата се отвора и затвора со амортизер за затворање. | нормален звук при работа |

* Во зависност од моделот и опремата

| Бучава | Можни причини | Тип бучава |
|----------------|---|--------------------------------------|
| Брмчење бучење | Вентилаторот работи. | нормален звук при работа |
| Кликање | Компонентите се вклучуваат и исключуваат. | нормален звук на преклопување |
| Свешкање зуење | Вентилите капаците активни. | или се нормален звук на преклопување |

| Бучава | Можни причини | Тип бучава | Отстранување |
|---------|--|-------------|---|
| Тропање | Опрема, Предмети во внатрешноста на уредот | Звук грешка | за Фиксирајте ги деловите. Треба да има растојание помеѓу предметите. |

| Бучава | Можни причини | Тип бучава | Отстранување |
|-----------|------------------------|-------------|--|
| Вибрација | Несоодветно вградување | Звук грешка | за Проверете го вградувањето. Порамнете го уредот. |

10.3 Техничка пречка

Производот е конструиран и произведен за да овозможи безбедно функционирање и долг работен век. Но ако при работата се појави пречка, проверете дали пречката е поради грешка во работата. Во тој случај, дури и во гарантен период, трошоците треба сами да ги платите. Следните пречки можете да ги отстраните сами:

10.3.1 Функција на уредот

| Грешка | Причина | Отстранување |
|--|--|---|
| Уредот не работи. | → Уредот не е вклучен. | ► Вклучете го уредот. |
| | → Приклучокот за струја не се вметнува правилно во штекерот. | ► Проверете го приклучокот за струја. |
| | → Осигурувачот на штекерот не работи. | ► Проверете го осигурувачот. |
| | → Нема струја | ► Уредот треба да биде исклучен. ► Заштита на прехранбените производи: Поставете патрони за ладење врз прехранбените производи или користете периферен фрижидер ако нема струја подолго време. ► Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи. |
| | → Приклучокот на уредот не се вметнува правилно во штекерот. | ► Проверете го приклучокот на уредот. |
| Температурата не е доволно ниска. | → вратата на уредот не е правилно затворена. | ► Затворете ја вратата. |
| | → Дводот и одводот на воздух не се доволни. | ► Ослободете и исчистете ги решетките за воздух. |
| | → Околната температура е превисока. | ► Решение на проблемот: (погледни 1.4 Поле на примена на уредот) |
| | → Уредот се отвора почесто или предолго. | ► Почекајте да видите дали потребната температура ќе се постави самостојно. Ако не, обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба) |
| | → Поставена е препоголема количина свежи прехранбени производи без SuperFrost. | ► Решение на проблемот: (погледни SuperFrost) |
| | → Температурата е поставена погрешно. | ► Поставете пониска температура и проверете после 24 часа. |
| | → уредот се наоѓа преблизу до извор на топлина (шпорет, греене итн). | ► Преместете го уредот или изворот на топлина. |
| | → Уредот не е вметнат правилно во преградата од мебелот. | ► Проверете дали уредот е вграден правилно и дали вратата се затвора. |
| Кедерот на вратата е неисправен или поради друга | → Кедерот на вратата може да се замени. Може да се замени без дополнителна помошна алатка. | ► Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба) |

Отстранување од употреба

| Грешка | Причина | Отстранување |
|--|--|--|
| причина треба да се замени. | | |
| Уредот е подмрзнат или се кондензира вода. | → Кедерот на вратата може да се излезе од лежиштето. | ► Проверете дали кедерот е правилно поставен во лежиштето. |

10.3.2 Опрема

| Грешка | Причина | Отстранување |
|------------------------------------|--|---|
| IceMaker не се вклучува.* | → Уредот и IceMaker не се приклучени. | ► Приклучете го уредот (погледнете го прирачникот за монтажа). |
| IceMaker не прави коцки мраз.* | → IceMaker не е вклучен. | ► Активирајте IceMaker. |
| | → Фиоката на IceMakers не е затворена правилно. | ► Затворете ја фиоката правилно. |
| | → Приклучокот за вода не е отворен. | ► Отворете го приклучокот за вода.* |
| Внатрешното осветлување не работи. | → Уредот не е вклучен. | ► Вклучете го уредот. |
| | → Вратата е отворена повеќе од 15 мин. | ► Внатрешното светло се исключува автоматски ако вратата е отворена повеќе од 15 мин. |
| | → LED-светлото е неисправно или капакот е оштетен. | ► Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба) |

10.4 Корисничка служба


Прво обидете се сами да ја отстраните грешката (погледни 10 Помош за корисници). Ако не можете, обратете се до корисничката служба.

Адресата можете да ја најдете во приложената брошура „Liebherr-Service“ или на home.liebherr.com/service.

- Известете ја корисничката служба: Споделете ги грешките и информациите за уредот.
- Ова овозможува брзо и правилно сервисирање.
- Следете ги понатамошните инструкции од корисничката служба.

10.5 Табличка со податоци

Табличката со податоци се наоѓа зад фиоката во внатрешната страна на уредот.



Фиг. 161

(1) Назнака на уредот

(3) Сериски бр.

(2) Сервисен бр.

- Прочитајте ги информациите од табличката со податоци.

10.4.1 Обраќање до корисничката служба

Проверете дали се достапни следните информации за уредот:

Ознака на уредот (модел и индекс)

Сервисен бр. (сервис)

Сериски бр. (S-Nr.)

► Повикајте ги информациите за уредот преку еcranот. (погледни Информации за уредот)

-или-

► Информациите на уредот се наоѓаат на табличката. (погледни 10.5 Табличка со податоци)

► Запишете ги информациите за уредот.

11 Отстранување од употреба

- Испразнете го уредот.
- Деактивирајте ја функцијата IceMaker. (погледни Деактивирање на функцијата IceMaker / MaxIce) *
- Исключување на уредот. (погледни Исключување и вклучување на уредот)
- Извлечете го приклучокот од струја.

* Во зависност од моделот и опремата

- ▶ По потреба, отстранете го приклучокот на уредот: Извлечете и истовремено придвижете од лево кон десно.
- ▶ Исчистете го уредот. (погледни 9.4 Чистење на уредот)
- ▶ Оставете ја вратата отворена за да не се појават непријатни мириси.

12 Фрлање

12.1 Подготовка на уредот за фрлање



Liebherr поставува батерии во некои уреди. Поради еколошки причини, законите во ЕУ го обврзуваат крајниот корисник да ги отстрани батериите од стариот уред пред фрлање. Ако уредот содржи батерии, на него се поставени соодветни инструкции.

Сијалички За да можете сами да ги отстраните сијаличките без да ги оштетите, извадете ги непосредно пред да го фрлите уредот.

- ▶ Исклучете го уредот.
- ▶ Уред со батерии: Извадете ги батериите. Процесот е описан во поглавјето **Одржување**.
- ▶ По можност: Извадете ги сијаличките без да ги оштетите.

12.2 Соодветно фрлање на уредот



Уредот сè уште содржи вредни материјали и мора да се фрли одделно од вообичаениот отпад.



Фрлете ги батериите од стариот уред. Можете бесплатно да ги вратите батериите кај дистрибутерот и во центрите за рециклирање.

Сијалички

Фрлете ги изведените сијалички преку соодветните системи за собирање.

За Германија:

Уредот можете бесплатно да го фрлите во локалните центри за рециклирања во контејнер од класа 1. При купување ладилник / замрзнувач и продажен простор $> 400 \text{ m}^2$, дистрибутерот го зема стариот уред бесплатно.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат!

Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и масло што истекуваат може да се запалат.

- ▶ Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.

- ▶ Следете ги инструкциите за пренесување на уредот.
- ▶ Испратете го уредот без оштетување.
- ▶ Фрлете ги батериите, сијаличките и уредот според горенаведените инструкции.



home.liebherr.com/fridge-manuals

МК Вградена комбинација за ладење и замрзнување

**Бр. на артикл-
индекс: 7088444-00**


Датум на издавање: 20240402

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland



Инструкции за
употреба

Quality, Design and Innovation




home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Содржина

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Краток преглед на уредот..... | 3 |
| 1.1 | Испорачана опрема..... | 3 |
| 1.2 | Преглед на уредот и опремата..... | 3 |
| 1.3 | SmartDevice..... | 4 |
| 1.4 | Поле на примена на уредот..... | 4 |
| 1.5 | Сообразност..... | 4 |
| 1.6 | SVHC-материјали според регулативата REACH.. | 4 |
| 1.7 | EPREL-база на податоци..... | 4 |
| 2 | Општи безбедносни инструкции..... | 5 |
| 3 | Функционалност на екранот Touch & Swipe..... | 6 |
| 3.1 | Навигација и објаснување на симболите..... | 6 |
| 3.2 | Менија..... | 7 |
| 3.3 | Режим на мирување..... | 7 |
| 4 | Пуштање во употреба..... | 7 |
| 4.1 | Вклучување на уредот (прва употреба)..... | 7 |
| 4.2 | Вклучување на функцијата IceMaker* | 8 |
| 5 | Складирање..... | 8 |
| 5.1 | Инструкции за складирање..... | 8 |
| 5.2 | Дел за ладење..... | 8 |
| 5.3 | BioFresh..... | 8 |
| 5.4 | Дел за замрзнување..... | 9 |
| 5.5 | Времиња на складирање..... | 9 |
| 6 | Заштеда на енергија..... | 10 |
| 7 | Ракување..... | 11 |
| 7.1 | Елементи за контрола и прикажување..... | 11 |
| 7.1.1 | Приказ на Status..... | 11 |
| 7.1.2 | Симболи..... | 11 |
| 7.2 | Функции на уредот..... | 11 |
| 7.2.1 | Забелешки за функциите на уредот..... | 11 |
| | Исклучување на уредот..... | 11 |
| 7.2.3 | Исклучување и вклучување температурна зона | 11 |
| | WLAN..... | 12 |
| | Температура..... | 13 |
| | Температурна единица..... | 13 |
| | BioFresh B-Value | 13 |
| | D-Value..... | 14 |
| | SuperCool..... | 14 |
| | VarioTemp..... | 14 |
| | SuperFrost..... | 15 |
| | Стартување на циклусот на одмрзнување*..... | 15 |
| | PartyMode | 16 |
| | HolidayMode..... | 16 |
| | SabbathMode..... | 16 |
| | EnergySaver | 17 |



| | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| IceMaker / MaxIce * | 17 | |
| Довод на вода за IceMaker * | 19 | |
| TubeClean * | 19 | |
| CleaningMode..... | 19 | |
| Осветленост на еcranot..... | 20 | |
| Аларм за врата..... | 20 | |
| Забрана за внесување податоци..... | 21 | |
| Јазик..... | 21 | |
| Информации за уредот..... | 21 | |
| Софтвер..... | 22 | |
| Потсетник..... | 22 | |
| Демо-режим..... | 22 | |
| Ресетирање до фабрички поставки..... | 23 | |
| Известувања за грешки..... | 23 | |
| Предупредувања..... | 23 | |
| Известувања..... | 24 | |
| 8 | Опрема..... | 24 |
| 8.1 | Полици на вратата..... | 24 |
| 8.2 | Полици..... | 25 |
| 8.3 | Делива полица..... | 25 |
| 8.4 | VarioSafe * | 25 |
| 8.5 | Место за плоча за печене..... | 28 |
| 8.6 | Променлива полица за шишиња..... | 28 |
| 8.7 | Фиоки..... | 29 |
| 8.8 | Капак на Fruit & Vegetable-Safe..... | 30 |
| 8.9 | Регулирање на влажноста..... | 30 |
| 8.10 | Стаклени плочи..... | 31 |
| 8.11 | IceMaker* | 31 |
| 8.12 | VarioSpace..... | 31 |
| 8.13 | Сад за путер..... | 32 |
| 8.14 | Полица за јајца..... | 32 |
| 8.15 | Држач за шишиња..... | 32 |
| 8.16 | FlexSystem..... | 32 |
| 8.17 | Патрон за ладење..... | 33 |
| 8.18 | Фиока за коцки мраз со капак*..... | 33 |
| 8.19 | Флексибилен разделник на фиоката за мраз*.... | 34 |
| 9 | Одржување..... | 34 |
| 9.1 | Филтер со активен јаглен FreshAir..... | 34 |
| 9.2 | Расклопување / монтирање на лизгачките системи..... | 35 |
| 9.3 | Одмрзнување на уредот..... | 35 |
| 9.4 | Чистење на уредот..... | 36 |
| 10 | Помош за корисници..... | 37 |
| 10.1 | Технички податоци..... | 37 |
| 10.2 | Бучава при работа..... | 37 |
| 10.3 | Техничка пречка..... | 38 |
| 10.4 | Корисничка служба..... | 39 |
| 10.5 | Табличка со податоци..... | 39 |
| 11 | Отстранување од употреба..... | 40 |
| 12 | Фрлање..... | 40 |

| | |
|--|----|
| 12.1 Подготовка на уредот за фрлање..... | 40 |
| 12.2 Соодветно фрлање на уредот..... | 40 |

Произведувачот постојано работи на понатамошно развивање на сите типови и модели. Затоа ве молиме за разбирање дека мораме да го задржиме правото на измена на формата, опремата и технологијата.

| Симбол | Објаснување |
|--------|--|
| | Прочитајте го прирачникот За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник. |
| | Целосен прирачник на интернет Деталниот прирачник можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци: |
| | <i>Фиг. Пример за приказ</i> |
| | Проверка на уредот Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламија, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба. |
| | Разлики Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со свездичка (*). |
| | Инструкции и резултати од ракувањето Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▷. |
| | Видеа На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите. |

Овој прирачник за употреба важи за:

ICB(N)..i 51..

Забелешка

Ако вашиот уред содржи N во ознаката, тогаш станува збор за уред со NoFrost.*

1 Краток преглед на уредот


1.1 Испорачана опрема

Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламија, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Следните делови се содржат во испораката:

- Вграден уред
- Опрема (во зависност од моделот)
- Монтажен материјал (во зависност од моделот)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Сервисна брошура

1.2 Преглед на уредот и опремата



Фиг. 1 Пример за приказ

Опсег на температура

- (A) Дел за ладење (C) Дел за замрзнување
(B) BioFresh (D) Најладна зона

Опрема

- | | |
|---|---------------------------|
| (1) Контролни елементи | (11) Отвор за празнење |
| (2) Вентилатор со филтер со активен јаглен FreshAir | (12) Meat & Dairy-Safe |
| (3) Сув заден сид | (13) Фиок за замрзнување |
| (4) Делива полица | (14) IceMaker* |
| (5) Полица | (15) VarioSpace* |
| (6) VarioSafe* | (16) Табличка со податоци |
| (7) Место за плоча за печење | (17) Полици на вратата |
| (8) Променлива полица за шишиња | (18) Држач за шишиња |
| (9) Капак на Fruit & Vegetable-Safe | (19) VarioBox |
| (10) Fruit & Vegetable-Safe | |

Краток преглед на уредот

Забелешка

► Преградите, фиоките и кошниците при испорака се поставени за да овозможат оптимална енергетска ефикасност. Измените на редоследот во зададените можности за лизгање од, на пр., преградите во делот за ладење, не влијаат врз потрошувачката на енергија.

1.3 SmartDevice

SmartDevice е решението за поврзување во мрежа за вашиот ладилник со замрзнувач.

Ако уредот ја содржи опцијата SmartDevice или е подготвен за неа, можете брзо и едноставно да го поврзете на вашата WLAN-мрежа. Со апликацијата SmartDevice можете да го користите уредот преку мобилен уред. Во апликацијата SmartDevice ви се достапни дополнителни функции и опции.

Уред со опција Уредот ја поддржува функцијата SmartDevice. За да можете да го поврзете уредот со WLAN-мрежата, треба да ја преземете апликацијата SmartDevice.



Дополнителни
информации за
SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Преземање
апликацијата
SmartDevice:



Откако ќе ја инсталирате и конфигурирате апликацијата SmartDevice, преку апликацијата SmartDevice и функцијата за WLAN (погледни WLAN) можете да го поврзете уредот на WLAN-мрежата.

Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји:
Русија, Белорусија, Казахстан.

1.4 Поле на примена на уредот

Соодветна употреба

Уредот е исклучиво наменет за ладење прехранбени производи во домаќинството. Под тоа се подразбира, на пр., употребата

- во кујни за вработени, локали за спиење со појадок,
- за гости во селски куќи, хотели, мотели и други угостителски објекти,
- при кетеринг и слични услуги во трговија на големо.

Сите други типови употреба не се дозволени.

Предвидлива погрешна употреба

Следните примени се исклучиво забранети:

- складирање и ладење лекови, крвна плазма, лабораториски препарати или слични медицински материјали и производи што подлежат на регулативата за 2007/47/EZ

- примена на места со опасност од експлозија

Несоодветна употреба на уредот може да ја оштети или униши складираната роба.

Климатски класи

Уредот е наменет за употреба при ограничена амбиентална температура, во зависност од климатската класа. Соодветната климатска класа за вашиот производ е назначена на табличката со податоци.

Забелешка

► За да се овозможи беспрекорна работа, придржувајте се до зададената амбиентална температура.

| Климатска класа | за амбиентална температура од |
|-----------------|-------------------------------|
| SN | 10 °C до 32 °C |
| N | 16 °C до 32 °C |
| ST | 16 °C до 38 °C |
| T | 16 °C до 43 °C |
| SN-ST | 10 °C до 38 °C |
| SN-T | 10 °C до 43 °C |

1.5 Сообразност

Извршена е проверка на водот на разладното средство. Кога е вграден, уредот ги задоволува важечките безбедносни прописи и соодветните регулативи.

За пазарот во ЕУ: Уредот одговара на регулативата 2014/53/EU.

За пазарот во GB: Уредот одговара на Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Целиот текст на изјавата за сообразност со ЕУ е достапна на веб-адресата: www.Liebherr.com

Фиоката BioFresh ги исполнува условите за преграда за разладување според DIN EN 62552:2020.

1.6 SVHC-материјали според регулативата REACH

На следниот линк можете да проверите дали вашиот уред ги содржи SVHC-материјалите според регулативата REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-база на податоци

Од 1 март, 2021 година, информациите за енергетската ознака и условите за еколошки дизајн може да се најдат во европската база на податоци за производи (EPREL). Преку следниот линк <https://eprel.ec.europa.eu/> можете

да пристапите до базата на податоци за производи. Таму ќе треба да ја внесете ознаката на моделот. Ознаката на моделот се наоѓа на плочката со податоци.

2 Општи безбедносни инструкции

Внимателно чувајте го прирачникот за употреба за да може да ви биде достапен во секое време.

Кога ќе го дадете уредот на следниот корисник, со него дадете го и прирачникот за употреба.

Внимателно прочитајте го прирачникот пред употреба за да можете правилно да го користите уредот. Следете ги упатствата, безбедносните инструкции и предупредувањата во него. Тие се важни за безбедно и беспрекорно инсталирање и употреба.

Опасности за корисникот:

- Уредот може да го користат деца и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или помалку искуство и знаење, ако се надгледувани или обучени за безбедна употреба на уредот и ако ги разбираат опасностите што може да произлезат. Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат или одржуваат уредот без надзор. Децата од 3-8 години смеат да го полнат и празнат уредот. Децата под 3 години треба да ги чувате подалеку од уредот, ако не ги надгледувате постојано.
- Мора лесно да се пристапува до штекерот за да може веднаш да се исклучи уредот од струја при итни случаи. Мора да се наоѓа на страна од задниот дел на уредот.
- Кога го исклучувате уредот од струја, фатете го приклучокот. Не влечете го кабелот.
- Во случај на дефект, извлечете го приклучокот од струја или исклучете го осигурувачот.
- Не оштетувајте го кабелот за струја. Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.
- Поправките и интервенциите на уредот може да ги изведува само корисничката служба или од соодветно обучен персонал.
- Вградете, приклучете и фрлете го уредот според инструкциите во прирачникот.

- Користете го уредот само кога е вграден.
- Произведувачот не сноси одговорност за оштетувања предизвикани од погрешно поставен фиксен приклучок за вода.*

Опасност од пожар:

- Разладното средство (податоци на соодветната табличка) е еколошко, но запаливо. Истеченото разладно средство може да се запали.
 - Не оштетувајте ги цревата за разладно средство.
 - Не поставувајте извори на запалување во внатрешниот простор на уредот.
 - Не користете електрични апарати во внатрешниот простор на уредот (на пр., уреди за чистење со пареа, уреди за греење, апарат за сладолед итн.).
 - Ако истече разладно средство: Не поставувајте отворен оган или извори на запалување во близина на местото каде што истекува. Добро проветрете ја просторијата. Известете ја корисничката служба.
- Не чувајте во уредот експлозивни материјали или спреови со запалива содржина, како на пр., бутан, пропан, пентан итн. Таквите спреови може да се препознаат по отпечатените податоци за содржината или по симболот со пламен. Гасовите што истекуваат може да се запалат од електрични делови.
- Запалените свеќи, сијалиците и другите предмети со отворен пламен чувајте ги подалеку за да не го запалат уредот.
- Алкохолните пијалаци или садовите што содржат алкохол треба да бидат затворени. Алкохолот што истекува може да се запали од електрични делови.

Опасност од паѓање и навалување:

- Не користете ги држачите, фиоките, вратите итн. за качување или потпирање. Ова особено важи за децата.

Опасност од труење од храна:

- Не консумирајте ги предолго чуваните прехранбени производи.

Опасност од смрзнатини, отрпнатост и болки:

- Избегнувајте подолг контакт со ладни површини или ладни/замрзнати производи или преземете заштитни мерки, на пр., носете ракавици.

Опасност од повреди и оштетување:

- Жешката пареа може да предизвика повреди. Не користете електрични

Функционалност на еcranот Touch & Swipe

уреди за греене или за чистење на пареа, отворен пламен или спреови за одмрзнување.

- Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

Опасност од гмечење:

- Не фаќајте ги шарките при отворање и затворање на вратата. Може да си ги згмечите прстите.

Симболи на уредот:



Симболот може да се наоѓа на компресорот. Се однесува на маслото во компресорот и предупредува за следната опасност: Може да предизвика смрт ако се проголта или навлезе во дишните патишта. Оваа забелешка важи само за рециклирање. При нормален режим не постои никаква опасност.



Симболот се наоѓа на компресорот и означува опасност од запаливи материји. Не отстранувајте ја ознаката.



Оваа или слична ознака се наоѓа на задната страна од уредот. Посочува дека во вратата и/или кукиштето се наоѓаат вакуумски изолирани панели (VIP) или панели од перлит. Оваа забелешка важи само за рециклирање. Не отстранувајте ја ознаката.

Внимавајте на предупредувањата и останатите специфични инструкции во другите поглавја:

| | | |
|--|----------------|---|
| | ОПАСНОСТ | означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди. |
| | ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ | означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди. |
| | ВНИМАТЕЛНО | означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до лесни или тешки телесни повреди. |
| | ВНИМАНИЕ | означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета. |
| | Забелешка | означува корисни забелешки и совети. |

3 Функционалност на еcranот Touch & Swipe

Уредот можете да го користите преку еcranот Touch & Swipe. Со еcranот Touch & Swipe (понатаму именуван „екран“) можете да ги избираате функциите на уредот со допир или со лизгање. Ако не вршите никакво дејство на еcranот 10 секунди, приказот се враќа на надреденото мени или директно на приказот за статус.

3.1 Навигација и објаснување на симболите

На сликите се користат разни симболи за навигација со еcranот. Следната табела ги објаснува симболите.

| Симбол | Опис |
|-----------------------------------|---|
| | Допрете го еcranот кратко: Активирање/деактивирање на функцијата. Потврдете го изборот. Отворете го подменито. |
| | Допрете и држете го еcranот определено време (на пр. 3 секунди): Активирајте/деактивирајте ја функцијата или вредноста. |
| | Лизгајте надесно или налево: Движете се низ менито. |
| | Кратко допрете го симболот за напазад: Враќа едно ниво од менито напазад. |
| | Допрете го симболот за напазад 3 секунди: Враќа на приказот за статус. |
| | Стрелка со час: Трае повеќе од 10 секунди, додека се појави следниот приказ на еcranот. |
| | Стрелка со внесено време: Зададеното време трае, додека се појави следниот приказ на еcranот. |
| | Симбол „Отворање на менито за поставки“: Одете до менито за поставки и отворете го. По потреба: Одете до посакуваната функција во менито за поставки. (погледни 3.2.1 Отворање на менито за поставки) |
| | Отворете го симболот „Напредно мени“: Одете до напредното мени и отворете го. По потреба: Одете до посакуваната функција во напредното мени. (погледни 3.2.2 Отворање на напредното мени) |
| Нема дејство во рок од 10 секунди | Ако не вршите никакво дејство на еcranот 10 секунди, приказот се враќа на надреденото мени или директно на приказот за статус. |

| Симбол | Опис |
|---|---|
| Отворање и повторно затворање на вратата. | Ако ја отворите и веднаш ја затворите вратата, еcranот се враќа директно на приказот за статус. |


Забелешка: Сликите со екраните се претставени со англиски термини.

3.2 Менија

Функциите на уредот се распределени на повеќе менија:

| Мени | Опис |
|--|--|
| Главно мени | Кога го вклучувате уредот, автоматски се отвора главното мени. Оттука можете да одите до најважните функции на уредот, до менито за поставки и до напредното мени. |
|  Settings | Менито за поставки содржи дополнителни функции за поставување на уредот. |
| Напредно мени | Напредното мени содржи специјални функции за поставување на уредот. Пристапот до напредното мени е заштитен со кодот 151 . |

3.2.1 Отворање на менито за поставки




Фиг. 2 Пример за приказ

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Менито за поставки е отворено.
- ▶ По потреба: Одете до посакуваната функција.

3.2.2 Отворање на напредното мени



Фиг. 3



Фиг. 4 Слика за пример, пристап со кодот **151**

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Напредното мени е отворено.
- ▶ По потреба: Одете до посакуваната функција.

3.3 Режим на мирување

Ако не го допрете еcranот 1 минута, преминува во режим на мирување. Приказот се затемнува при режим на мирување.

3.3.1 Завршување на режимот на мирување

- ▶ Кратко допрете го еcranот со прстите.
- ▷ Режимот на мирување е завршен.

4 Пуштање во употреба

4.1 Вклучување на уредот (пракса употреба)


Проверете дали се исполнети следните услови:

- Уредот е вграден и поврзан според прирачникот за употреба.
- Сите лепливи ленти, лепливи и заштитни фолии како и елементи за заштита при транспорт во и на уредот се отстранети.
- Сите реклами материјали од фиоките се извадени.
- Функционалноста на еcranот Touch & Swipe е позната. (погледни 3 Функционалност на еcranот Touch & Swipe)

Вклучете го уредот преку еcranот Touch & Swipe:

- ▶ Ако еcranот се наоѓа во режим на мирување: Допрете го еcranот кратко.
- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

Складирање



Фиг. 5 Пример за приказ

- Се појавува приказот за статус.
- Уредот лади на фабрички поставената температура.
- Уредот стартира во демо-режим (се појавува приказот за статус со DEMO): Ако уредот стартира во деморежим, можете да го исклучите демо-режимот во следните 5 минути. (погледни Демо-режим)

Дополнителни информации:

- Вклучете ја функцијата IceMaker. (погледни 4.2 Вклучување на функцијата IceMaker*) *
- Вклучете ја функцијата SmartDevice. (погледни 1.3 SmartDevice) и (погледни WLAN)

Забелешка

Произведувачот препорачува:

- Поставување прехранбени производи: почекајте околу 6 часа, додека се постигне поставената температура.
- **Замрзнете ги производите** на -18 °C или поладно.
- Следете ги инструкциите за складирање. (погледни 5.1 Инструкции за складирање)

Забелешка

Можете да набавите дополнителна опрема од продавницата Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Вклучување на функцијата IceMaker*

Ако уредот содржи IceMaker, морате **да го исчистите** IceMaker пред првата употреба.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Приклучокот за вода е поставен. Погледнете го Installation Guide или прирачникот за монтажа.*
- Уредот е вграден и поврзан целосно.
- Искистете го IceMaker. (погледни 9.4.4 Чистење на IceMaker*) *

5 Складирање

5.1 Инструкции за складирање



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- Не користете електрични апарати во просторот за прехранбени производи на уредот, ако не се препорачани од произведувачот.

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.

- Отворите за воздух треба да се слободни постојано.

Внимавајте на следните инструкции за складирање:

- Отворите за воздух внатре на задната страна треба да бидат отворени.
- Отворите за воздух на вентилаторот треба да бидат отворени.
- Во делот за замрзнување: Добро спакувајте ги прехранбените производи.
- Прехранбените производи, што лесно примаат или испуштаат мирис или вкус, ставете ги во затворени садови или покријте ги.
- Ставете го свежото месо или свежата риба во чисти, затворени садови. Со тоа месото или рибата нема да ги допираат другите или да капат врз другите прехранбени производи.
- Чувајте ги течностите во затворени садови.
- Прехранбените производи треба да се чуваат на растојание за да може воздухот да циркулира слободно.
- Чувајте ги прехранбените производи како што е наведено на пакувањето.
- Внимавајте на рокот на траење назначен на пакувањето.

Забелешка

Ако не ги следите овие инструкции, прехранбените производи може да се расипат.

5.2 Дел за ладење

Во уредот се создаваат различни температурни зони поради циркулацијата на воздухот. Различните температурни зони можете да ги погледнете во прегледот за уредот и опремата. (погледни 1.2 Преглед на уредот и опремата)

5.2.1 Подредување на прехранбените производи

- Горен дел и врата: Чувајте патер, сирење, конзерви и туби.
- Најладна температурна зона: Чувајте лесно расипливи прехранбени производи, како на пример, готови јадења.

5.3 BioFresh

BioFresh овозможува подолго чување на некои свежи производи во споредба со вообичаеното ладење.

Забелешка

Ако паднат температурите под 0 °C, прехранбените производи може да замрзнат.

- Зеленчуците чувствителни на ладно, како краставица, модар патлиџан, тиквички и јужните овошја чувајте ги во делот за ладење.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe



При ова се поставува клима за складирање близку до 0 °C. Добро затворениот капак овозможува постојано стабилна влажност на воздухот. Оваа клима за складирање е соодветна за чување непакувани прехранбени производи што содржат многу влага (на пр., салата, зеленчук, овошје).

Влажноста на воздухот во фиоката зависи од влажноста што ја содржат поставените производи и од тоа колку често се отвора вратата. Можете да ја регулирате влажноста на воздухот. (погледни 8.9 Регулирање на влажноста)

Подредување на прехранбените производи

- Чувайте непакувани овошје и зеленчук.
Ако влажноста на воздухот е превисока:
► Регулирање на влажноста на воздухот. (погледни 8.9 Регулирање на влажноста)

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

При ова се поставува клима за складирање близку до 0 °C. Оваа клима за складирање е соодветна за чувствителни прехранбени производи (на пр., млечни производи, месо, риба, колбаси).

Подредување на прехранбените производи

- Чувайте суви и спакувани прехранбени производи.

5.4 Дел за замрзнување

Тука се постигнува сува клима за мрзнење при -18 °C. Климатата е соодветна за чување замрзнатата храна и производи повеќе месеци, за подготовкa на коцки мраз или за замрзнување свежи прехранбени производи.

5.4.1 Замрзнување прехранбени производи

Количина за замрзнување

Можете да замрзнете онолку свежи прехранбени производи во рок од 24 часа, колку што пишува на табличката со податоци (погледни 10.5 Табличка со податоци) под „Способност за замрзнување ... kg/24h“.

За да замрзнат брзо и целосно прехранбените производи, внимавајте на следните количини по пакување:

- Овошје и зеленчук до 1 kg
- Месо до 2,5 kg

Мрзнење прехранбени производи со SuperFrost

Во зависност од количината, можете да ја вклучите функцијата SuperFrost пред замрзнување за да се постигне ниска температура. (погледни SuperFrost)

Уреди без NoFrost:*

- Активирајте ја функцијата SuperFrost ако количината за замрзнување е поголема од околу 1 kg.*

Уреди со NoFrost:*

- Активирајте ја функцијата SuperFrost ако количината за замрзнување е поголема од околу 2 kg.*

Интервалот за функцијата SuperFrost зависи од количината за замрзнување:

| Количина за замрзнување | Интервал за активирање на функцијата SuperFrost |
|------------------------------------|---|
| помала количина за замрзнување | Вклучете ја функцијата SuperFrost околу 6 часа пред замрзнување. Ако уредот ја активира функцијата SuperFrost автоматски, поставете ги прехранбените производи. |
| максимална количина за замрзнување | Вклучете ја функцијата SuperFrost околу 24 часа пред замрзнување. Ако уредот ја активира функцијата SuperFrost автоматски, поставете ги прехранбените производи. |

Подредување на прехранбените производи



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда поради скршено стакло!

Шишињата и лименките со пијалаци може да пукнат при мрзнење. Ова особено важи за газираните пијалаци.

- Замрзнувајте шишиња и лименки само ако сте ја активирале функцијата BottleTimer во апликацијата SmartDevice.

| Количина за замрзнување | Подредување на прехранбените производи |
|------------------------------------|---|
| помала количина за замрзнување | Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки. По можност наредете ги прехранбените производи во задниот дел на фиоката, близку до сидот. |
| максимална количина за замрзнување | Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки. По можност наредете ги прехранбените производи во задниот дел на фиоката, близку до сидот. |

5.4.2 Одморзнување прехранбени производи



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од храна!

- Не замрзнувајте ги повторно одморзнатите производи.
- Преработете ги одморзнатите прехранбени производи што е можно побрзо.

Можете да ги одморзнувате прехранбените производи на различни начини:

- во делот за ладење
- во микробранова печка
- во рерна/рерна со топол воздух
- при собна температура
- Извадете само онолку прехранбени производи колку што ви се потребни.

5.5 Времиња на складирање

Зададените времиња на складирање се препорачани вредности.

За прехранбените производи со рок на траење важи датумот што е назначен на пакувањето.

5.5.1 Дел за ладење

Важи рокот на траење назначен на пакувањето.

5.5.2 BioFresh

| Препорачани вредности за времето на чување во Meat & Dairy-Safe | | |
|---|----------|-------------|
| Путер | при 1 °C | до 90 дена |
| Кашкавал | при 1 °C | до 110 дена |
| Млеко | при 1 °C | до 12 дена |
| Колбас, сувомесни производи | при 1 °C | до 8 дена |

Заштеда на енергија

| Препорачани вредности за времето на чување во Meat & Dairy-Safe | | |
|---|----------|-----------|
| Пилешко | при 1 °C | до 6 дена |
| Свинско месо | при 1 °C | до 6 дена |
| Телешко месо | при 1 °C | до 6 дена |
| Дивеч | при 1 °C | до 6 дена |

Забелешка

► Имајте предвид дека прехранбените производи богати со протеини се расипуваат побрзо. Поточно, школките и раковите се расипуваат побрзо од риба, а рибата побрзо од месо.

| Препорачани вредности за времето на чување во Fruit & Vegetable-Safe | | |
|--|----------|-------------|
| Зеленчук, салата | | |
| Артичоки | при 1 °C | до 14 дена |
| Целер | при 1 °C | до 28 дена |
| Карфиол | при 1 °C | до 21 дена |
| Брокула | при 1 °C | до 13 дена |
| Цикорија | при 1 °C | до 27 дена |
| Мотовилка | при 1 °C | до 19 дена |
| Грашок | при 1 °C | до 14 дена |
| Кель | при 1 °C | до 14 дена |
| Моркови | при 1 °C | до 80 дена |
| Лук | при 1 °C | до 160 дена |
| Келераба | при 1 °C | до 14 дена |
| Марула | при 1 °C | до 13 дена |
| Зелени растенија | при 1 °C | до 13 дена |
| Праз | при 1 °C | до 29 дена |
| Печурки | при 1 °C | до 7 дена |
| Ротквичка | при 1 °C | до 10 дена |
| Прокељ | при 1 °C | до 20 дена |
| Аспарагус | при 1 °C | до 18 дена |
| Спанак | при 1 °C | до 13 дена |
| Савоја | при 1 °C | до 20 дена |
| Овошје | | |
| Кајсии | при 1 °C | до 13 дена |
| Јаболка | при 1 °C | до 80 дена |
| Крушки | при 1 °C | до 55 дена |
| Капини | при 1 °C | до 3 дена |
| Урми | при 1 °C | до 180 дена |
| Јагода | при 1 °C | до 7 дена |
| Смокви | при 1 °C | до 7 дена |
| Боровинки | при 1 °C | до 9 дена |
| Малини | при 1 °C | до 3 дена |
| Рибизли | при 1 °C | до 7 дена |
| Цреши | при 1 °C | до 14 дена |
| Киви | при 1 °C | до 80 дена |

| Препорачани вредности за времето на чување во Fruit & Vegetable-Safe | | |
|--|----------|------------|
| Праски | при 1 °C | до 13 дена |
| Сливи | при 1 °C | до 20 дена |
| Брусница | при 1 °C | до 60 дена |
| Рабарбара | при 1 °C | до 13 дена |
| Огрозд | при 1 °C | до 13 дена |
| Грозје | при 1 °C | до 29 дена |

5.5.3 Дел за замрзнување

| Препорачани вредности за времето на чување разни прехранбени производи | | |
|--|------------|----------------|
| Сладолед | при -18 °C | 2 до 6 месеци |
| Колбас, шунка | при -18 °C | 2 до 3 месеци |
| Леб, печива | при -18 °C | 2 до 6 месеци |
| Дивеч, свинско | при -18 °C | 6 до 9 месеци |
| Риба, крупна | при -18 °C | 2 до 6 месеци |
| Риба, ситна | при -18 °C | 6 до 8 месеци |
| Сирење | при -18 °C | 2 до 6 месеци |
| Пилешко, телешко | при -18 °C | 6 до 12 месеци |
| Зеленчук, овошје | при -18 °C | 6 до 12 месеци |


6 Заштеда на енергија

- Постојано треба да има добра вентилација. Не покривајте ги отворите и решетките за воздух.
- Отворите за вентилатор треба да бидат отворени постојано.
- Не поставувајте го уредот на директна сончева светлина, до шпорет, грејач или сл.
- Потрошувачката на енергија зависи од условите за инсталација, на пр., амбиенталната температура (погледни 1.4 Поле на примена на уредот) . При потопла амбиентална температура може да се зголеми потрошувачката на енергија.
- Отворете го уредот најмалку што може.
- Што пониска поставена температура, тоа поголема потрошувачка на енергија.
- Подредете ги прехранбените производи: home.liebherr.com/food.
- Чувајте ги сите прехранбени производи затворени и добро покриени. Се спречува создавање мраз.
- Чувајте ги прехранбените производи надвор што е можно пократко за да не се загреат премногу.
- Поставување топла храна: прво треба да ја достигне собната температура.
- Одмрзнете ја замрзнатата храна во просторот за ладење.
- Ако во уредот има дебел слој мраз: Одмрзнете го уредот.*
- Користете ја функцијата HolidayMode (погледни HolidayMode) ако сте подолго време отсутни од дома.

7 Ракување

7.1 Елементи за контрола и прикажување

7.1.1 Приказ на Status



Фиг. 6

(1) Приказ на температурата за делот за ладење

(2) Приказ на температура BioFresh

(3) Приказ на температурата на делот за замрзнување

Приказот Status ги прикажува поставените температури и е приказ за излез. Оттаму се оди до функциите и поставките.

7.1.2 Симболи

Симболите даваат информација за тековната состојба на уредот.

| Симбол | Состојба на уредот |
|--------|--|
| | Standby Уредот или температурната зона се исклучени. |
| | Број што пулсира Уредот работи. Температурата пулсира додека се појави поставената вредност. |
| | Симбол што пулсира Уредот работи. Поставките се извршени. |
| | |

7.2 Функции на уредот

7.2.1 Забелешки за функциите на уредот

Функциите се поставени фабрички за да може уредот да биде целосно функционален.

Пред да ги измените, вклучите или исклучите функциите на уредот, проверете дали се исполнети следните услови:

- Го прочитавте и разбравте описот на функционалноста на екранот.
- Се запознавте со елементите за контрола и прикажување во вашиот уред.


Исклучување на уредот

Со овие поставки може да се исклучи целиот уред.

Исклучување на целиот уред



Фиг. 7



Фиг. 8

► Деактивирајте IceMaker.*

► Деактивирано: Екранот станува црн.

7.2.3 Исклучување и вклучување температурна зона

Можете да исклучувате поединечни температурни зони во уредот.


Употреба:

- Чистење
- Одморзнување

Исклучување на делот за ладење

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Делот за ладење и испразнет.




Фиг. 9 Пример за приказ

► Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

► Делот за ладење е исклучен.

Ракување

Вклучување на делот за ладење



Фиг. 10 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Делот за ладење е вклучен.
- Уредот лади до последната поставена температура.



Со оваа функција го поврзувате уредот со WLAN-мрежата. Со тоа можете да го користите преку мобилен уред со апликацијата SmartDevice. Со оваа функција можете да ја прекинувате или да ја воспоставувате врската со WLAN-мрежата.

Дополнителни информации за SmartDevice:
(погледни 1.3 SmartDevice)

Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји:
Русија, Белорусија, Казахстан.


Воспоставување WLAN-врска за првпат

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Апликацијата SmartDevice е инсталрирана (погледнете apps.home.liebherr.com).
- Регистирањето во апликацијата SmartDevice е завршено.



Фиг. 11




Фиг. 12

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Врската е воспоставена.

Прекинување WLAN-врска



Фиг. 13




Фиг. 14

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Врската е прекината.

Ресетирање на WLAN-врската



Фиг. 15




Фиг. 16

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- WLAN-врската и другите WLAN-поставки се ресетирани до фабрички поставки.

Прикажување на информациите за WLAN-врската



Фиг. 17



Фиг. 18

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

5 °C Температура

Со оваа функција се поставува температурата.


Температурата зависи од следните фактори:

- колку често ја отворате вратата
- колку долго ја оставате вратата отворена
- собната температурата
- типот, температурата и количината на прехранбените производи

Температурна зона Препорачани поставки

| | | |
|---------------|--------------------|---|
| 5 °C | Дел за ладење | 5 °C |
| -18 °C | Дел за замрзнување | -18 °C |
| 0 °C | BioFresh | (погледни температурата во BioFresh) Поставете температурата во BioFresh) |


Поставување температура во делот за ладење



Фиг. 19

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
▷ Температурата е поставена.

Поставување температура во делот за замрзнување



Фиг. 20

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
▷ Температурата е поставена.

Поставете ја температурата во BioFresh

Температурата се поставува преку **BioFresh B-Value** во корисничкото мени.


°C/°F Температурна единица

Со оваа функција се поставува температурната единица. Можете да поставите степени целзиусови или степени фаренхајтови како температурна единица.

Поставување на единицата мерка за температура



Фиг. 21



Фиг. 22 Пример за приказ: Смени од степен целзиусов во степен фаренхајтов.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
▷ Температурната единица е поставена.

B5 BioFresh B-Value

Со оваа функција се поставува BioFresh B-Value. Со BioFresh B-Value можете BioFresh да ја топлите или ладите постепено, ако е потребно да се зголемува или намалува амбиенталната температура. BioFresh B-Value е поставена фабрички на вредноста B5. Ако ја менувате B-Value, внимавајте на следната табела:

| Вредност | Опис |
|----------|----------------------|
| B1 | најниска температура |


Ракување

| Вредност | Опис |
|----------|---|
| B1-B4 | Температурата може да падне под 0 °C, поради што храната може малку да замрзне. |
| B5 | стандартно поставена температура |
| B9 | највисока температура |

Поставување на BioFresh B-Value



Фиг. 23



Фиг. 24 Пример за приказ: Сменете од B5 во B6.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- BioFresh B-Value е поставена.
- Екранот за статус ја прикажува потребната температура.

D1 D-Value

D-Value е стандардно поставена за вашиот уред и не смее да се менува.



SuperCool

Со оваа функција се поставува највисока моќност за ладење. Со тоа се постигнуваат пониски температури.

Функцијата се однесува на делот за ладење *Фиг. 1 (A)*

Употреба:

- Брзо ладење на големи количини прехранбени производи.

Активирање / деактивирање на функцијата

- Поставете ги производите во делот за ладење:
Активирајте ја функцијата при поставување на производите.
- Активирање / деактивирање .
- или-
- Активирање / деактивирање преку апликацијата SmartDevice.

Функцијата се исклучува автоматски. Потоа уредот продолжува да работи во нормален режим. Температурата се постигнува според поставената вредност.



VarioTemp

Со оваа функција можете да го користите делот за замрзнување како дополнителна зона за ладење. Можете да ја приспособите температурата од -2 °C bis 14 °C. Кога ќе ја активирате оваа функција, може да настане бучава. Но уредот и понатаму може да функционира.

За складирање прехранбени производи во делот за замрзнување при активна функција VarioTemp, Liebherr препорачува:

| Опсег температура | на | Прехранбени производи |
|-------------------|----|---|
| 4 °C до 9 °C | | веке подгответи јадења, сирење, конзерви |
| 0 °C | | пакувано овошје и зеленчук |
| -2 °C | | свежа риба и морски плодови |
| 10 °C до 14 °C | | прехранбени производи чувствителни на ладно, на пр. сладок компир, тиква или јужно овошје, како и прехранбени производи или пијалаци што не се консумираат премногу ладни |

Активирање на функцијата VarioTemp

Проверете дали се исполнети следните услови:*

- IceMaker е исчистен. (погледни 9.4.4 Чистење на IceMaker*)




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од храна!

- Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
- Преработете ги одмрзнатите прехранбени производи што е можно побрзо.



Фиг. 25



Фиг. 26

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата VarioTemp е активирана.
- VarioTemp се поставува на претходно дефинираната вредност.
- Откако ќе се достигне поставената температура, се појавува на приказот за статус.

Менување на функцијата VarioTemp

Проверете дали се исполнети следните услови:


- VarioTemp е активиран. (погледни Активирање на функцијата VarioTemp)



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од храна!

- Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
- Преработете ги одмрзнатите прехранбени производи што е можно побрзо.




Фиг. 27 Пример за приказ: Изменете ја VarioTemp од 12 °C на 5 °C за комбинација од ладилник и замрзнувач со BioFresh.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- VarioTemp е изменет.
- Откако ќе се достигне новата температура, се појавува на приказот за статус.

Деактивирање на функцијата VarioTemp



Фиг. 28



Фиг. 29

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- VarioTemp е исклучена.
- Делот за замрзнување се лади до претходно поставената температура.

SuperFrost

Со оваа функција се поставува највисока моќност за замрзнување. Со тоа се постигнуваат пониски температури за замрзнување.

Функцијата се однесува на делот за замрзнување Фиг. 1 (C).

Употреба:

- Замрзнување на повеќе од 2 kg свежи прехранбени производи дневно.
- Брзо и целосно замрзнување на прехранбените производи.
- Се зачува поголема моќност за замрзнување на складираните производи пред да се одмрзне уредот.

Активирање / деактивирање на функцијата

При помала количина за замрзнување:

- Активирајте 6 часа пред употреба.
- При максимална количина за замрзнување:
- Активирајте 24 часа пред употреба.
- Активирање / деактивирање .

-или-

- Активирање / деактивирање преку апликацијата SmartDevice.

Функцијата се исклучува автоматски. Потоа уредот продолжува да работи во нормален режим. Температурата се постигнува според поставената вредност.




Стартување на циклусот на одмрзнување*


Со оваа функција се стартува автоматскиот циклус за одмрзнување рачно ако циклусот за одмрзнување не се стартува автоматски при случај на дефект.

Оваа функција важи за уредите со NoFrost.*

Стартување на циклусот за одмрзнување



Фиг. 30




Фиг. 31

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Циклусот за одмрзнување е започнат: Симболот трепка додека заврши циклусот за одмрзнување автоматски.
- Ако циклусот за одмрзнување е завршен: Уредот продолжува да работи во нормален режим.

Прекинување на циклусот за одмрзнување

Циклусот за одмрзнување завршува автоматски. Циклусот за одмрзнување можете да го прекинете во секое време:



Фиг. 32

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

Ракување

- ▷ Циклусот за одмрзнување е прекинат.
- ▷ Уредот продолжува да работи во нормален режим.



PartyMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате PartyMode. PartyMode активира разни функции, коишто се потребни за една забава.

PartyMode ги активира следните функции:

- SuperCool (погледни SuperCool)
- SuperFrost (погледни SuperFrost)
- IceMaker со MaxIce (погледни IceMaker / MaxIce *) *


Можете сите наведени функции да ги поставите поединечно и флексибилно. Ако активирате PartyMode, се отфрлаат сите измени.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.

Активирање на функцијата PartyMode

Проверете дали се исполнети следните услови:*

- IceMaker е активиран. (погледни 4.2 Вклучување на функцијата IceMaker*)



Фиг. 33




Фиг. 34

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ PartyMode и соодветните функции се активирани.
- ▷ Екранот за температура станува син.
- ▷ Тековната температура трепка додека се постигне потребната температура.

Деактивирање на функцијата PartyMode

Функцијата PartyMode се исклучува автоматски после 24 часа. Можете да ја исклучите функцијата PartyMode рачно во секое време:



Фиг. 35



Фиг. 36

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ PartyMode е исклучена.

- ▷ Уредот лади на претходно поставената температура: Тековната температура трепка додека се постигне потребната температура.



HolidayMode

Оваа функција овозможува минимална потрошувачка на енергија за време на подолго отсуство. Температурата на делот за ладење се поставува на 15 °C и се прикажува на екранот за статус кога ќе се постигне.

Се зачувува поставената температура за замрзнување.

Функцијата се однесува на делот за ладење *Фиг. 1 (A)*.

Употреба:

- Заштеда на енергија за време на подолго отсуство.
- Спречување непријатни мириси и создавање мувла за време на подолго отсуство.

Активирање / деактивирање на функцијата

► Целосно испразнете го делот за ладење.

► Активирање / деактивирање.

► Активирана: Температурата за ладење се зголемува.

► Деактивирана: повторно се постигнува претходно поставената температура.



SabbathMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате SabbathMode. Кога ќе ја активирате оваа функција, се исклучуваат некои електронски функции. Со тоа уредот ги исполнува религиозните потреби за време на еврејските празници, како на пр. Сабат и одговара на сертификатот STAR-K Kosher.

Состојба на уредот при активен SabbathMode

Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.

Сите функции на екранот, освен **функцијата за деактивирање на SabbathMode** се блокирани.

Активните функции остануваат активни.

Екранот продолжува да свети кога ќе ја затворите вратата.

Внатрешното осветлување е исклучено.

Потсетниците не се извршуваат. Поставениот временски интервал се зачувува.

Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат.

Нема аларм за вратата.

Нема аларм за температура.

IceMaker не работи.*

Циклусот на одмрзнување работи само определено време без да се земе предвид употребата на уредот.

Кога ќе снема струја, уредот се враќа во SabbathMode автоматски.

Состојба на уредот

Забелешка

Уредот е сертифициран од институтот „Institute for Science and Halacha“ (www.machonhalacha.co.il)

Список со сертифицирани уреди со STAR-K можете да најдете на www.star-k.org/appliances.

Активирање на функцијата SabbathMode



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од расипани прехранбени производи!

Ако схема струја додека е активиран SabbathMode, на приказот за статус не се појавува известување за прекинот на струја. Кога ќе дојде струја, уредот продолжува да работи во SabbathMode. Додека нема струја, прехранбените производи може да се расипат и да предизвикаат труење ако се консумираат.

Отако ќе схема струја:

- Не консумирајте ги прехранбените производи што биле смрзнати па се одмрзнале.



Фиг. 37



Фиг. 38

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Функцијата SabbathMode е активирана.
- ▷ Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.

Деактивирање на функцијата SabbathMode

Функцијата SabbathMode се исклучува автоматски после 80 часа. Можете да ја исклучите функцијата SabbathMode рачно во секое време:



Фиг. 39

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ SabbathMode е исклучена.



EnergySaver

Со оваа функција го активирате и деактивирате режимот за заштеда на енергија. Ако го активирате режимот за заштеда на енергија, потрошувачката на енергија се намалува, а температурата во уредот се зголемува. Прехранбените производи остануваат свежи, но трајноста се намалува.

| Температурна зона | Препорачани поставки (погледни Температура) | Температура при активна функција EnergySaver |
|-------------------|---|--|
| 5 °C ладење | 5 °C | 7 °C |


| Температурна зона | Препорачани поставки (погледни Температура) | Температура при активна функција EnergySaver |
|------------------------------|---|--|
| -18 °C Дел за замрзнување | -18 °C | -16 °C |

Температури

Активирање на функцијата EnergySaver



Фиг. 40




Фиг. 41

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Режимот за заштеда на енергија е активиран.

Деактивирање на функцијата EnergySaver



Фиг. 42



Фиг. 43

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Режимот за заштеда на енергија е деактивиран.



IceMaker / MaxIce *

Со функцијата IceMaker го активирате или деактивирате создавањето коцки мраз. Со функцијата MaxIce се зголемува количината на коцките мраз на IceMaker.

| | |
|---|--|
| Дополнителни информации за количината на коцките мраз: | (погледни Технички податоци) |
| Дополнителни информации за доводот на вода за IceMaker: | (погледни Довод на вода за IceMaker *) |
| Дополнителни информации за чистењето на водовите на IceMaker: | (погледни TubeClean *) |

Ракување

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуките што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.


Активирање на функцијата IceMaker

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Доводот за вода е поставен на фиксен приклучок. Погледнете го прирачникот за монтажа.*
- IceMaker е активиран. (погледни 8.11 IceMaker*)



Фиг. 44




Фиг. 45

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- или-
- Активирајте со апликацијата SmartDevice.
- IceMaker е активиран. Може да поминат 24 часа додека IceMaker ја создаде првата коцка мраз.


Активирање на функцијата IceMaker со MaxIce

Ако не сте ја активирале функцијата IceMaker, проверете дали се исполнети следните услови:

- Доводот за вода е поставен на фиксен приклучок. Погледнете го прирачникот за монтажа.*
- IceMaker е активиран. (погледни 8.11 IceMaker*)



Фиг. 46




Фиг. 47


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- или-
- Активирајте со апликацијата SmartDevice.
- Функцијата IceMaker е активирана со MaxIce.

Менување меѓу IceMaker и MaxIce

Ако сте ја активирале функцијата IceMaker и би сакале да смените со MaxIce:




Фиг. 48




Фиг. 49

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата IceMaker е активирана со MaxIce.
- Ако сте ја активирале функцијата MaxIce и би сакале да смените со IceMaker:



Фиг. 50




Фиг. 51

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- IceMaker е активиран.
- MaxIce е исклучена.

Деактивирање на функцијата IceMaker / MaxIce



Фиг. 52



Фиг. 53 Пример со активна функција IceMaker

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-ИЛИ-

- Деактивирајте со апликацијата SmartDevice.
▷ IceMaker се MaxIce деактивирани.
▷ Производството на коцки мраз е завршено.
▷ IceMaker се исклучува автоматски.

5

Довод на вода за IceMaker *


Со оваа функција се поставува доводот на вода за IceMaker. Доводот на вода за IceMaker ја регулира количината на вода. Можете да го измените доводот на вода за IceMaker, ако доводот на вода не одговара на притисокот на водата и на големината на коцките мраз.

Доводот на вода за IceMaker е поставен фабрички на вредноста 5. Можете да изберете вредност од 1 (најмала количина) до 8 (најголема количина).


Поставување на доводот на вода за IceMaker

Проверете дали се исполнети следните услови:

- IceMaker е активиран. (погледни 4.2 Вклучување на функцијата IceMaker*)
□ Функцијата IceMaker е активирана. (погледни IceMaker / MaxIce *)



Фиг. 54



Фиг. 55 Пример за приказ: Сменете од вредноста 5 во вредноста 6.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
▷ Доводот на вода за IceMaker е поставен.



TubeClean *

Со оваа функција го активирате и деактивирате TubeClean. Ако активирате TubeClean, се чистат водовите за IceMaker.


Активирање на функцијата TubeClean

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Чистењето на IceMaker е подгответо. (погледни 9.4.4 Чистење на IceMaker*)
□ Подгответ е празен сад со зафатнина од 1,5 l и со максимална висина од 10 cm .
► Поставете го садот во фиоката под IceMaker.



Фиг. 56




Фиг. 57

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
▷ Функцијата TubeClean е активирана.
▷ Процесот на чистење е започнат: Симболот трепка додека заврши процесот на чистење автоматски после 60 минути.
▷ Ако процесот на чистење е завршен: Уредот продолжува да работи во нормален режим.

Деактивирање на функцијата TubeClean

TubeClean завршува автоматски после 60 минути. Можете да ја исклучите функцијата TubeClean кога било за време на процесот на чистење:



Фиг. 58

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
▷ TubeClean е исклучена: Процесот на чистење е прекинат.
▷ Уредот продолжува да работи во нормален режим.



CleaningMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате CleaningMode. CleaningMode овозможува полесно чистење на уредот.

Овие поставки се однесуваат на делот за ладење.

Употреба:

- Исчистете го делот за ладење. (погледни 9.4 Чистење на уредот)

Состојба на уредот при активен CleaningMode

Приказот за статус постојано прикажува CleaningMode.

Делот за ладење е исклучен.

Внатрешното осветлување е активирано.


Ракување

Состојба на уредот при активен CleaningMode

Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат.
Не се испушта звучен сигнал.

Состојба на уредот

Активирање на функцијата CleaningMode



Фиг. 59



Фиг. 60

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата CleaningMode е активирана.
- Приказот за статус постојано прикажува CleaningMode.

Деактивирање на функцијата CleaningMode

Функцијата CleaningMode се исклучува автоматски после 60 минути. Можете да ја исклучите функцијата CleaningMode рачно во секое време:



Фиг. 61

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- CleaningMode е исклучена.
- Уредот лади на претходно поставената температура.




Осветленост на еcranot

Со оваа функција се поставува осветленоста на еcranот постепено.


Можете да ги поставите следните степени на осветленост:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (стандартни поставки)

Поставување на осветленоста на еcranот



Фиг. 62



Фиг. 63 Пример за приказ: Сменете од 80 % во 60 %.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Осветленоста на еcranот е поставена.



Аларм за врата

Со оваа функција го активирате и деактивирате алармот за врата. Алармот за врата испушта звук ако вратата е отворена предолго. Алармот за врата е активиран фабрички. Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук.


Можете да ги поставите следните вредности:

- 1 минута
- 2 минути
- 3 минути
- Исклучено

Поставување на алармот за врата



Фиг. 64




Фиг. 65 Пример за приказ: Изберете аларм за врата од 1 минута до 3 минути.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за врата е поставен.

Деактивирање на алармот за врата



Фиг. 67



Фиг. 68

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Алармот за врата е деактивиран.



Забрана за внесување податоци


Со оваа функција ја активирате или деактивирате забраната на внесување податоци. Со забраната за внесување податоци спречувате ненамерна употреба на уредот, на пр. од страна на деца.

Употреба:


- Спречува ненамерно менување на функциите.
- Спречува ненамерно да се исклучи уредот.
- Спречува ненамерно поставување на температурата.

Активирање на забраната за внесување податоци

Ако ја активирате забраната за внесување податоци, можете да се движите во мените но не можете да избираате или изменувате други функции.



Фиг. 69




Фиг. 70

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Забраната за внесување податоци е активирана.

Деактивирање на забраната за внесување податоци



Фиг. 71



Фиг. 72

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Забраната за внесување податоци е исклучена.



Јазик

Со оваа функција се поставува јазикот на приказот.


Можете да ги поставите следните јазици:

- германски
- англиски
- француски
- шпански
- италијански
- холандски
- чешки
- полски
- португалски
- руски
- кинески

Поставување на јазикот



Фиг. 73



Фиг. 74 Пример за поставени јазик и температура

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Јазикот е поставен.
- ▷ Екранот се враќа на приказот за статус.

Информации за уредот


Со оваа функција се покажува името на моделот, индексот, сервисниот број и сервисниот број на уредот. Потребни ви се информациите за уредот ако сакате да се обратите до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Со оваа функција се отвора напредното мени. (погледни 3 Функционалност на екранот Touch & Swipe)

Приказ на информациите за уредот



Фиг. 75



Фиг. 76

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

Ракување

- На еcranот се прикажуваат информациите за уредот.



Софтвер

Со оваа функција се покажува верзијата на софтверот на уредот.

Приказ на софтверската верзија



Фиг. 77



Фиг. 78

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
► На еcranот се прикажува верзијата на софтверот.



Потсетник

Потсетниците се прикажуваат со звучен сигнал и со симбол на еcranот. Звучниот сигнал се засилува и станува погласен додека заврши известувањето.



Заменете го филтерот со активен јаглен FreshAir

Ова известување се појавува кога треба да се смени филтерот за воздух.

- Менувајте го филтерот за воздух на секои шест месеци.
- Потврдете го известувањето.
- Интервалот за одржување почнува одново.
- Филтерот за воздух гарантира оптимален квалитет на воздухот во ладилникот.

Активирање на поставките

- Активирање / деактивирање .




Демо-режим

Демо-режимот е специјална функција за корисниците што сакаат да ги претставуваат функциите на уредот. Кога ќе го активирате демо-режимот, се исклучуваат сите функции за ладење.


Ако на приказот за статус се појави „Demo“ кога ќе го вклучите уредот, демо-режимот е вклучен.

Ако го вклучите и потоа исклучите демо-режимот, уредот се ресетира до фабрички поставки. (погледни Ресетирање до фабрички поставки)

Вклучување на демо-режимот




Фиг. 79




Фиг. 80

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
► Демо-режимот е вклучен.
► Уредот е исклучен.
► Вклучете го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (практа употреба))
► На еcranот за статус се појавува "DEMO".

Исклучување на демо-режимот



Фиг. 81



Фиг. 82


- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Демо-режимот е исклучен.
- ▷ Уредот е исклучен.
- ▶ Вклучете го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (първа употреба))
- ▷ Уредот е ресетиран до фабрички поставки.




Ресетирање до фабрички поставки

Со оваа функција се ресетираат сите поставки до фабричките поставки. Сите поставки, што сте ги извршиле досега, се ресетираат до својата оригинална верзија.

Извршување на ресетирањето



Фиг. 83



Фиг. 84

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Уредот е ресетиран.
- ▷ Уредот е исклучен.
- ▶ Престартувајте го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (първа употреба))

7.3 Известувања за грешки

Известувањата за грешки се прикажуваат на еcranот. Постојат две категории известувања за грешки:

| Категорија | Значење |
|----------------|--|
| Известување | Потсетува на општи процеси. Можете да ги извршите овие процеси и со тоа да го отстраните известувањето. |
| Предупредување | Се појавува при пречки во функционирањето. Покрај приказот на еcranот, се испушта и звучен сигнал. Звучниот сигнал се засилува додека го допрете приказот за да потврдите. Поедноставните пречки можете да ги отстраните сами. При посериозни пречки мора да се обратите до корисничката служба. |

7.3.1 Предупредувања



Затворете ја вратата

Известувањето се појавува ако вратата е отворена предолго.

Времето до кога се појавува пораката може да се постави.

- ▶ Завршување на алармот: Потврдете го известувањето.
- или-
- ▶ Затворете ја вратата.



Нема струја

Известувањето се појавува ако температурата за замрзнување се зголеми поради прекин на струја. Ако заврши прекинот на струја, уредот продолжува да работи со поставената температура.

- ▶ Завршување на алармот: Потврдете го известувањето.
- ▷ Се појавува аларм за температура (погледни Аларм за температура).



Аларм за температура

Известувањето се појавува ако температурата за замрзнување не одговара на поставената температура.

Причина за температурната разлика може да биде:

- поставени се топли, свежи прехранбени производи.
- при предупређување и вадење прехранбени производи влегол топол воздух од просторијата.
- подолго време нема струја.
- уредот е неисправен.

Ако се отстрани причината, уредот продолжува да работи со поставената температура.

- ▶ Потврдете го приказот.
- ▷ Се прикажува највисоката температура.
- ▶ Потврдете го приказот повторно.
- ▷ Се прикажува еcranот за статус.
- ▷ Се прикажува тековната температура.



Грешка

Ова известување се појавува кога има грешка во уредот. Составен дел од уредот покажува грешка.

- ▶ Отворете ја вратата.
- ▶ Запишете го кодот за грешка.
- ▶ Потврдете го известувањето.
- ▷ Звучниот сигнал се исклучува.
- ▷ Се појавува приказ за статус.

Опрема

- Затворете ја вратата.
- Обратете се до корисничката служба.
(погледни 10.4 Корисничка служба)


7.3.2 Известувања



Поставување на фиоката IceMaker*

Ова известување се појавува кога е отворена фиоката IceMaker.

- Вметнете ја фиоката IceMaker.
- Известувањето исчезнува.
- IceMaker прави коцки мраз.



Фиг. 88


Ако е отстранета полицата на вратата:

- Отстранете ги кутиите.

8 Опрема


8.1 Полици на вратата

8.1.1 Преместување / отстранување на полиците на вратата



Фиг. 85


- Турнете ја полицата нагоре.
- Повлечете нанапред.
- Повторно поставете ја во спротивен редослед.



Фиг. 86

Може да се користи една или двете VarioBoxen. Ако треба да се стават повисоки шишиња, закачете само една кутија над преградата за шишиња.


Преместување на полицата со VarioBoxen:



Фиг. 87


- Извадете ја нагоре.
- Поставете ја на посакуваното место.

Преместување на VarioBoxen:




Фиг. 89

- Поставете ја полицата на маса.



Фиг. 90

- Повлечете за држачот Фиг. 90 (1).
- Со држачот поставете на втора позиција Фиг. 90 (2).




Фиг. 91


- Сменете ги кутиите.

8.1.2 Расклопување на полиците на вратата

Полиците на вратите може да се расклопат за чистење.



Фиг. 92




Фиг. 93

► Расклопете ги полиците на вратата.

8.2 Полици

8.2.1 Преместување / отстранување на полиците


Полиците се заштитени од невнимателно извлекување со граничник.



Фиг. 94

► Покренете ја полицата и повлечете ја нанапред.
► Станична вдлабнатина на позицијата на потпората.
► Преместување на полицата: подигнете или спуштете ја на посакувана висина и турнете ја.

-или-



Фиг. 95


► Целосно отстранување на полицата: Извлечете ја нанапред.
► Полесно отстранување: Поставете ја полицата накосо.
► Повторно поставување на полицата: турнете ја до крај.

- Штопните за извлекување се насочени надолу.
- Штопните за извлекување се наоѓаат зад предната површина.

8.3 Делива полица


8.3.1 Користете делива полица

Полиците се заштитени од невнимателно извлекување со граничник.



Фиг. 96

► Вметнете ја деливата полица како што е прикажано на сликата.



Фиг. 97

Преместување по висина:


- Извлечете ја стаклената плоча нанапред Фиг. 97 (1).
- Извлечете ги шините од механизмот и вметнете ги на саканат висина.
- Турнете ги стаклените плочи едноподруго.
- Рамен граничник напред, директно зад шините.
- Висок граничник назад.

Користете ги двете полици:

- Повлечете ја долната стаклена плоча со рака нанапред.
- Стаклената плоча Фиг. 97 (1) е поставена напред со лајсна.
- Штопните Фиг. 97 (3) се насочени надолу.


8.4 VarioSafe *

VarioSafe овозможува место за мали прехранбени производи, пакувања, туби и чаши во делот за ладење.



Фиг. 98


- (1) Фиока VarioSafe
- (2) Странични сидови со процепи за фиоки VarioSafe
- (3) Вдлабнатини на левиот и десниот страничен сид



Фиг. 101


- Дигнете ја VarioSafe нанапред.
- Вметнете ја VarioSafe наназад.
- Спуштете ја VarioSafe.
- VarioSafe се слуша како се вметнува.
- VarioSafe е поставен.

8.4.1 Поставување на VarioSafe




Фиг. 99

- Вметнете ја VarioSafe во делот за ладење накосо Фиг. 99 (1), додека страничните вдлабнатини Фиг. 99 (2) на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење.




Фиг. 100

- Поставете ја VarioSafe право. Фиг. 100 (1)
- Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел. Фиг. 100 (2)



Фиг. 102


- Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.



Фиг. 103

- Влечете ја VarioSafe нанапред, додека страничните вдлабнатини на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење. Фиг. 103 (1)

- ▶ Придвижете ја VarioSafe нагоре или надолу во делот за ладење, додека ја постигнете посакуваната висина.
Фиг. 103 (2)




Фиг. 104

- ▶ Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.
- ▶ Вметнете ја VarioSafe наназад.
- ▷ VarioSafe се слуша како се вметнува.
- ▷ VarioSafe е поместена по висина.


8.4.3 Вметнување на фиоката VarioSafe

Можете да ја поставите фиоката VarioSafe на две различни висини. Ако сакате да чувате повисоки прехранбени производи во фиоката VarioSafe, турнете ја фиоката VarioSafe на долното ребро. Ако сакате да чувате пониски прехранбени производи во фиоката VarioSafe, турнете ја фиоката VarioSafe на горното ребро.



Фиг. 105

- ▶ Извлечете ја фиоката VarioSafe докрај.
- ▶ Дигнете ја фиоката VarioSafe на предниот дел.
- ▶ Извадете ја фиоката VarioSafe нанапред.




Фиг. 106

- ▶ Дигнете ја фиоката VarioSafe на предниот дел.
- ▶ Поставете ја фиоката VarioSafe за штопните, на посакуваното ребро Фиг. 106 (1) или Фиг. 106 (2).
- ▷ Фиоката VarioSafe е поместена по висина.


8.4.4 Вадење на VarioSafe

Можете да ја извадите фиоката VarioSafe целосно.




Фиг. 107

- ▶ Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.



Фиг. 108

- ▶ Влечете ја VarioSafe нанапред Фиг. 108 (1), додека страничните вдлабнатини на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење.
- ▶ Фиг. 108 (2)




Фиг. 109

- ▶ Поставете ја VarioSafe во делот за ладење накосо. Фиг. 109 (1)
- ▶ Извадете ја VarioSafe нанапред. Фиг. 109 (2)
- ▷ VarioSafe е извадена.

Опрема

8.4.5 Расклопување на VarioSafe

Можете да ја расклопите VarioSafe целосно кога сакате да ја чистите VarioSafe или да замените некои од нејзините делови.




Фиг. 110

- Извадете ја VarioSafe како целина. (погледни 8.4.4 Вадење на VarioSafe)
- Расклопете ја VarioSafe како што е прикажано на сликата.

8.5 Место за плоча за печене

Над фиоките има место за плоча за печене Фиг. 1 (7).



Фиг. 111

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Треба да се внимава на максималните димензии за плоча за печене (погледни 10.1 Технички податоци).
- Плочата за печене е оладена на собна температура.
- Најдолната полица на вратата е поставена најмалку една позиција погоре.


Ако вратата е отворена 90°:

- Плочата за печене поставете ја на најдолната странична позиција.

-или-

Ако плочата за печене лежи нерамномерно:

- Користете ги шините од торбичката.




Фиг. 112

- Вметнете ги шините на најдолната позиција.
Ако вратата е отворена 90°:
► Вметнете ја плочата за печене на шините.

8.6 Променлива полица за шишиња

8.6.1 Употреба на полицата за шишиња

Долу во делот за ладење може да се користи променливата полица за шишиња или стаклената плоча.



Фиг. 113

- Извадете ја стаклената плоча и чувајте ја одделно.
- Поставете ги шишињата со дното кон задниот сид.

Забелешка


Ако шишињата стрчат низ предната страна на полицата:

- Поставете ја полицата на вратата една позиција погоре.

8.6.2 Отстранување на полицата за шишиња

Полицата шишиња може да се извади за чистење.

- Извадете ја стаклената плоча преку полицата за шишиња.



Фиг. 114


- Кренете ја напред и повлечете ја полицата за шишиња.

Забелешка

Liebherr препорачува:

Наставја производи на капакот од фиоката.

8.6.3 Поставување на полицата за шишиња



Фиг. 115

- Туркајте ја полицата за шишиња до крај и притиснете надолу.
- Задниот приклучок на полицата за шишиња се поврзува автоматски.
- LED-светлото свети.

8.7 Фиоки

Можете да ги извадите фиоките при чистење.

Можете да ги извадите фиоките за да користите VarioSpace.

Вадењето и поставувањето на фиоките се разликува во зависност од лизгачкиот систем. Уредот може да содржи разни лизгачки системи.

Кај уреди со NoFrost:*

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.*

- Оставете ја најдолната фиока во уредот!*
- Отворите за вентилатор внатре на задната страна треба да бидат отворени постојано!*

Кај уреди без NoFrost:*

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.*


- Отворите за вентилатор внатре на задната страна треба да бидат отворени постојано!*

8.7.1 Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плача

Фиоката се води директно по долниот дел на уредот или на стаклена плача. Нема шини.

Ако ги извадите фиоките, можете да ги користите стаклените плочи како полици.


Отстранување на фиоката



Фиг. 116

- Извадете ја фиоката како што е прикажано на сликата.

Поставување на фиоката



Фиг. 117

- Поставете ја фиоката како што е прикажано на сликата.


8.7.2 Фиока на телескопски шини

Фиоката се води по шини на извлекување (телескопски шини). Има шини со целосно извлекување и со делумно извлекување. Фиоките со целосно извлекување може да се извлечат од уредот докрај. Фиоките со делумно извлекување не може да се извлечат од уредот докрај. Вградениот систем зависи од типот на уредот.

Целосно извлекување*

Целосното извлекување се препознава преку клема која се наоѓа назад лево и десно на шината.


Отстранување на фиоката



Фиг. 118

- Извлечете ја фиоката докрај.
- Дигнете ја левата клема и истовремено повлечете ја фиоката на левата страна напред. *Фиг. 118 (1)*
- Дигнете ја десната клема и истовремено повлечете ја фиоката на десната страна напред. *Фиг. 118 (2)*
- Извадете ја фиоката напред. *Фиг. 118 (3)*
- Вметнете ги шините.

Поставување на фиоката




Фиг. 119

- Вметнете ги шините.
- Поставете ја фиоката на шините.
- Турнете ја фиоката напред.
- Фиоката се слуша како се вметнува.


Делумно извлекување на делот за ладење*

Отстранување на фиоката



Фиг. 120

- Извлечете ја фиоката до половина. *Фиг. 120 (1)*
- Притиснете ја предната страна на фиоката надолу. *Фиг. 120 (2)*
- Вметнете ја левата шина околу 2 см. *Фиг. 120 (3)*
- Вметнете ја десната шина околу 2 см. *Фиг. 120 (4)*
- Извадете ја фиоката напред. *Фиг. 120 (5)*




Фиг. 121

- Ако шините не се вметнати целосно откако ќе ја извадите фиоката:
- Вметнете ги шините целосно.

Опрема

Поставување на фиоката



Фиг. 122

- Вметнете ги шините.
- Поставете ја фиоката на шините.
- Турнете ја фиоката напазад.


Делумно извлекување на делот за замрзнување

Забелешка

Ако магнетот во најгорниот дел од фиоката во делот за замрзнување е оштетен или отстранет, на сензорите на вратата се појавуваат пречки.

- Не оштетувајте го и не отстранувајте го магнетот.

Отстранување на фиоката




Фиг. 123

Ако фиоката се наоѓа на горната страна во делот за замрзнување:

- Извлечете ја фиоката докрај.
- Дигнете ја фиоката на предниот дел. Фиг. 123 (1)
- Извадете ја фиоката нанапред. Фиг. 123 (2)
- Вметнете ги шините.

-или-




Фиг. 124

Ако фиоката се наоѓа на средина од делот за замрзнување:

- Извлечете ја фиоката до половина.
- Дигнете ја фиоката оддолу на задниот дел. Фиг. 124 (1)
- Извадете ја фиоката нанапред. Фиг. 124 (2)
- Вметнете ги шините.

Поставување на фиоката



Фиг. 125

- Вметнете ги шините.
- Спроведете ја фиоката до штопните Фиг. 125 (1).
- Поставете ја фиоката на шините.
- Турнете ја фиоката напазад.


8.8 Капак на Fruit & Vegetable-Safe

Капакот на фиоката може да се извади за чистење.

8.8.1 Отстранување на капакот на фиоката

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Полицата за шишиња е отстранета (погледни 8.6 Променлива полица за шишиња).




Фиг. 126

Ако фиоките се отстранети:

- Повлечете го капакот нанапред до отворот во деловите за држење Фиг. 126 (1).
- Покренете одоздола на задната страна и отстранете нагоре Фиг. 126 (2).

8.8.2 Поставување на капакот на фиоката



Фиг. 127


Ако натписот THIS SIDE UP лежи горе:

- Ставете решетки за капаци преку отворот на задниот држач Фиг. 127 (1) и притиснете напред во Фиг. 127 (2) држачот.
- Доведете го капакот во посакувана позиција (погледни 8.9 Регулирање на влажноста).

8.9 Регулирање на влажноста

Влажноста во фиоката можете сами да ја поставите со приспособување на капакот.

Капакот се наоѓа директно над фиоката и може да се покрие со полици или дополнителни фиоки.



Фиг. 128

Ниска влажност на воздухот

- Отворете ја фиоката.
- Извлечете го капакот нанапред.
- Ако фиоката е затворена: Простор меѓу капакот и фиоката.

▷ Влажноста на воздухот во садот се намалува.

Висока влажност на воздухот

- ▶ Отворете ја фиоката.
- ▶ Турнете го капакот наназад.
- ▷ Ако фиоката е затворена: Капакот цврсто ја затвора фиоката.
- ▷ Влажноста на воздухот во садот се зголемува.
Ако во фиоката има премногу влага:
- ▶ Изберете ја опцијата „Пониска влажност на воздухот“.
- или-
- ▶ Отстранете ја влагата со крпа.

Забелешка

Со опцијата „Пониска влажност на воздухот“ Fruit & Vegetable-Safe може да се користи и како Meat & Dairy-Safe.

- ▶ Поставете „ниска влажност на воздухот“.

8.10 Стаклени плочи

Можете да ја извадите стаклената плоча под фиоките за да ја исчистите.


Можете да ја извадите стаклената плочи под фиоките за да користите VarioSpace.

8.10.1 Вадење / поставување на стаклената плоча

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Стаклената плоча се наоѓа под фиоката: Фиоката е извадена. (погледни 8.7 Фиоки)


Отстранување на стаклената плоча



Фиг. 129 Пример за приказ на стаклената плоча

- ▶ Кренете ја стаклената плоча кај предниот дел. Фиг. 129 (1)
- ▶ Извадете ја стаклената плоча нанапред. Фиг. 129 (2)

Поставување на стаклената плоча



Фиг. 130 Пример за приказ на стаклената плоча

- ▶ Поставете ја стаклената плоча накосо зад штопните. (погледни Fig. 130)
- ▶ Спуснете ја стаклената плоча.
- ▶ Вметнете ја стаклената плоча кон задниот дел.

8.11 IceMaker*

IceMaker служи исклучива за правење коцки мраз во домашни количини.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- IceMaker е исчистен (погледни 9 Одржување).
- Фиоката IceMaker е исчистена.
- Фиоката IceMaker е целосно вметната.

8.11.1 Правење коцки мраз

Капацитетот на правење зависи од температурата на замрзнување. Колку пониска температура, толку повеќе коцки мраз може да се направат за определено време.

Откако за првпат ќе го вклучите IceMaker, може да поминат до 24 часа, пред да се направи првата коцка мраз.

- ▶ Активирајте ја функцијата IceMaker.
- ▶ Правење многу коцки мраз: Активирајте ја функцијата MaxIce .
- ▶ Правење многу коцки мраз: Турнете и извадете го разделникот во фиоката IceMaker.*
- ▶ Подеднакво распределете ги коцките мраз во фиоката за да може да собере поголема количина.
- ▶ Затворете ја фиоката: IceMaker автоматски започнува да прави коцки мраз повторно.


Забелешка

Ако се достигне определена висина во фиоката IceMaker, повеќе нема да се прават коцки мраз. IceMaker не ја преполнува фиоката.

8.11.2 Употреба на фиоката кога е деактивирана функцијата IceMaker

Ако ја деактивирате функцијата IceMaker, можете да ја користите целата фиока IceMaker како фиока за замрзнување.


- ▶ Деактивирајте ја функцијата IceMaker. (погледни Деактивирање на функцијата IceMaker / MaxIce)



Фиг. 131

- ▶ Поставете прехранбени производи во фиоката. Ако поставите прехранбени производи на левата страна од фиоката:
- ▶ Земете ја предвид функцијата IceMaker Фиг. 131 (1).

8.12 VarioSpace



Опрема


Фиг. 132

Можете да ги отстраните фиоките и стаклените плочи од уредот. Со тоа ќе добиете повеќе простор за големи прехранбени производи, како пилешко месо, обично месо, големи делови од дивеч и високи печива. Тие може да се замрзнат како целина и потоа да се подготват.

- Внимавајте на максималното оптоварување на фиоките и стаклените плочи (погледни 10.1 Технички податоци).

8.13 Сад за путер


8.13.1 Отворање / затворање на садот за путер



Фиг. 133

8.13.2 Расклопување на садот за путер

Садот за путер може да се расклопи за чистење.




Фиг. 134

- Расклопување на садот за путер.

8.14 Полица за јајца

Полицата за јајца може да се извлече и да се преврти. Двата дела на полицата за јајца може да се користат за да се означат разликите, како на пример, датумот на купување.

8.14.1 Употреба на полицата за јајца




Фиг. 135

- Горна страна: чувајте јајца од кокошки.
- Долна страна: чувајте јајца од препелица.

8.15 Држач за шишиња


8.15.1 Употреба на држачот за шишиња



Фиг. 136

- Турнете го држачот за шишиња врз шишињата.
- Шишињата не се навалуваат.

8.15.2 Отстранување на држачот за шишиња




Фиг. 137

- Турнете го држачот за шишиња на десно до крај.
- Извадете го наназад.

8.16 FlexSystem

8.16.1 Употреба на FlexSystem


FlexSystem овозможува прегледно, флексибилно складирање и сортирање на прехранбените производи. Овозможува јасна поделба, на пример, според овошје, зеленчук или рок на употреба.



Фиг. 138

- ▶ Турнете ја внатрешната полица.


8.16.2 Вадење на FlexSystem



Фиг. 139

- ▶ Подигнете го наназад FlexSystem.
- ▶ Извадете нагоре.

8.16.3 Поставување на FlexSystem




Фиг. 140

- ▶ Поставете го FlexSystem прво напред.
- ▶ Спуснете го задниот дел.

8.16.4 Расклопување на FlexSystem

FlexSystem може да се расклопи за чистење.



Фиг. 141

- ▶ Расклопете го FlexSystem.

8.17 Патрон за ладење

Патроните за ладење спречуваат пребрзо зголемување на температурата кога ќе снема струја.


Уреди со NoFrost:*

Патроните за ладење се наоѓаат во фиоката.

Уреди без NoFrost:*

8.17.1 Употреба на патрони за ладење

Уреди со NoFrost:*



Фиг. 142


Ако патроните за ладење се замрзнати:

- ▶ Поставете ги врз замрзнатите производи во горниот преден дел од делот за замрзнување.

Уреди без NoFrost:*

8.18 Фиока за коцки мраз со капак*

8.18.1 Употреба на фиоката за коцки мраз



Фиг. 143


Ако водата е замрзната:

- ▶ На кратко ставете ја фиоката за коцки мраз под топла вода.
- ▶ Извадете го капакот.
- ▶ Завртете ги краевите на фиоката за коцки мраз во спротивна насока.
- ▶ Ослободете ги коцките мраз.

8.18.2 Расклопување на фиоката за коцки мраз

Фиоката за коцки мраз може да се расклопи за чистење.

Одржување




Фиг. 144

- ▶ Расклопете ја фиоката за коцки мраз.

8.19 Флексибilen раздeлник на фиоката за мраз*

Фиоката за мраз на IceMaker содржи флексибilen раздeлник. По потреба можете да складирате поголеми количини коцки мраз или други прехранбени производи. Можете да го турнете или отстраниете раздeлникот на фиоката за мраз.

8.19.1 Туркање на флексибилниот раздeлник на фиоката за мраз




Фиг. 145 Пример за раздeлникот на фиоката за мраз

- ▶ Турнете го раздeлникот на фиоката за мраз на посакуваната позиција.

8.19.2 Отстранување на флексибилниот раздeлник на фиоката за мраз

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Фиоката за коцки мраз е отстранета. (погледни 8.7 Фиоки)




Фиг. 146

- ▶ Кренете го задниот дел на раздeлникот на фиоката за мраз. Фиг. 146 (1)
- ▶ Извадете го раздeлникот на фиоката за мраз нагоре. Фиг. 146 (2)

8.19.3 Поставување на флексибилниот раздeлник на фиоката за мраз

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Фиоката за коцки мраз е отстранета. (погледни 8.7 Фиоки)



Фиг. 147

- ▶ Поставете го предниот дел од раздeлникот на фиоката за мраз. Фиг. 147 (1)
- ▶ Спуштете го задниот дел од раздeлникот на фиоката за мраз до дното на фиоката. Фиг. 147 (2)

9 Одржување

9.1 Филтер со активен јаглен FreshAir

Филтерот со активен јаглен FreshAir се наоѓа во фиоката над вентилаторот.


Овозможува оптимален квалитет на воздухот.

- Менувајте го филтерот со активен јаглен на секои 6 месеци.
Ако потсетникот е активен, на приказот се појавува барање за замена.
- Филтерот со активен јаглен може да се фрли заедно со кукиот отпад.

Забелешка

Филтерот со активен јаглен FreshAir можете да го набавите во Liebherr-Hausgeräte, на веб-страницата home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.


9.1.1 Отстранување на филтерот со активен јаглен FreshAir



Фиг. 148

- ▶ Извлечете ја фиоката напред Фиг. 148 (1).
- ▶ Отстранете го филтерот со активен јаглен Фиг. 148 (2).

9.1.2 Поставување на филтерот со активен јаглен FreshAir



Фиг. 149

- ▶ Поставете го филтерот со активен јаглен како што е прикажано на сликата **Фиг. 149 (1)**.
- ▷ Филтерот со активен јаглен се фиксира.
- Ако филтерот со активен јаглен е насочен надолу:
- ▶ вметнете ја фиоката **Фиг. 149 (2)**.
- ▷ Сега може да се постави филтерот со активен јаглен.

9.2 Расклопување / монтирање на лизгачките системи

9.2.1 Инструкции за расклопување

Можете да расклопите некои лизгачки системи за да ги чистите. Уредот може да содржи разни лизгачки системи. Следните лизгачки системи може или не може да се расклопат:

| Лизгачки систем | може да се расклопи / не може да се расклопи |
|---|---|
| Фиока на долнот дел од уредот или на стаклената плоча | не може да се расклопи |
| Целосно извлекување* | не може да се расклопи* |
| Делумно извлекување на делот за ладење* | не може да се расклопи* |
| Делумно извлекување на делот за замрзнување | може да се расклопи (погледни Делумно извлекување на делот за замрзнување) |


9.2.2 Фиока на телескопски шини

Делумно извлекување на делот за замрзнување

Расклопување на лизгачкиот систем

Проверете дали се исполнети следните услови:


- Фиоката е извадена.
- Стаклената полица е извадена. (погледни 8.10 Стаклени плочи)



Фиг. 150 Стаклена плоча со шини

- ▶ Притиснете ги предните куки нагоре. **Фиг. 150 (1)**
- ▶ Турнете ги лизгачките шини на страна **Фиг. 150 (2)** и **Фиг. 150 (3)** кон назад.

Монтирање на лизгачкиот систем



Фиг. 151 Стаклена плоча со шини

- ▶ Закачете ја шината на задната страна. **Фиг. 151 (1)**
- ▶ Вметнете ја шината на предната страна. **Фиг. 151 (2)**

9.3 Одмрзнување на уредот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветно одмрзнување на уредот!*

Повреди и оштетување.

- ▶ За забрзување на процесот на одмрзнување не користете механички уреди или специјални средства поинакви од оние што ги препорачува производувачот.
- ▶ Не користете електрични уреди за греене или за чистење на пареа, отворен пламен или спреови за одмрзнување.
- ▶ Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

9.3.1 Одмрзнување на делот за ладење

Одмрзнувањето се одвива автоматски. Стопената вода истекува преку соодветниот отвор и испарува.

- ▶ Редовно чистете го отворот за празнење (погледни 9.4 Чистење на уредот).

9.3.2 Одмрзнување на делот за замрзнување со NoFrost*

Одмрзнувањето се одвива автоматски преку системот NoFrost. Влагата се кондензира на испарувачот, привремено се одмрзнува и испарува.

Уредот не мора да се одмрзнува.

9.3.3 Рачно одмрзнување на делот за замрзнување*


По подолга употреба се формира слој од мраз.

Следните фактори го забрзуваат создавањето слој од мраз:

- Уредот често се отвора.
- Поставени се топли прехранбени производи. Еден ден пред одмрзнувањето:
- ▶ Активирајте SuperFrost (погледни 7.2 Функции на уредот).
- ▶ Замрзнатите производи содржат „Ладна резерва“.
- ▶ Исклучете го уредот.
- ▶ Извлечете го приклучокот од струја или исклучете го осигурувачот.
- ▶ Поставете патрони за ладење врз замрзнатите производи.
- ▶ Замрзнатите производи завиткајте ја во весници или покријте ја со капак и чувајте ја на ладно место.

Одржување

- Ставете тенџере со топла, незовриена вода на средната плоча.



- Одмрзнувањето се забрзува.
► Вратата на уредот оставете ја отворена за време на одмрзнувањето.
► Извадете ги одвоените парчиња мраз.
► Проверете дали тече стопена вода во мебелот.
► Стопената вода соберете ја со сунѓер или крпа.
► Исчистете го уредот (погледни 9.4 Чистење на уредот).

Внимавајте: Не отстранувајте го магнетот од фиоката! Магнетот и овозможува на функцијата IceMakers да работи.*

- Разделник во фиоката IceMaker*
- Променлива полица за шишиња
- FlexSystem

Чистење со влажна крпа:

- Телескопски шини
Внимавајте: Маста во шините служи за подмачкување и не смее да се отстрани!

Миење во машина за садови до 60 °C:

- Полици на вратата
- VarioBox
- Држач за шишиња
- Полица
- Делива полица
- Дел за држење на делива полица
- Полица за јајца
- Сад за путер
- Фиока за коцки мраз*
- Лопатка за коцки мраз*
- Расклопување на опремата: погледнете го соодветното поглавје.
- Чистење на опремата.

9.4 Чистење на уредот

9.4.1 Подготовка



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар!

- Извлечете го приклучокот на ладилникот или прекинете го напојувањето со струја.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- Не оштетувајте го водот за разладно средство.

- Испразнете го уредот.
► Извлечете го приклучокот од струја.
-или-
► Активирајте CleaningMode. (погледни CleaningMode)

9.4.2 Чистење на внатрешниот простор

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- Користете исклучиво бели крпи за чистење и рН-неутрални детергенти за општа намена.
► Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
► Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.
- Пластични шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.
► Метални шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.
► Отвор за празнење: отстранете ги наслагите со тенок предмет, на пр., со памучно стапче.

9.4.3 Чистење на опремата

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- Користете исклучиво бели крпи за чистење и рН-неутрални детергенти за општа намена.
► Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
► Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

Чистење со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент:

- VarioSafe*
- Капак на Fruit & Vegetable-Safe
- Фиока

9.4.4 Чистење на IceMaker*

IceMaker може да се чисти на различни начини.

Чистењето треба да се изврши при:

- Прва употреба
- Со приклучок за вода:
Ако не го користите уредот повеќе од 5 дена.*

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Фиоката IceMaker е испразната.
- Фиоката IceMaker е вметната.
- IceMaker е активиран.

При прва употреба или кога не се користи подолго време

Исчистете го IceMaker со функцијата TubeClean.

- Поставете празен сад од 1,5 l (макс. висина 10 cm) во фиоката под IceMaker.
► Активирајте ја функцијата TubeClean.
► Процесот на миење се подготвува (макс. 60 мин.): Симболот пулсира.
► Цревата за вода се мијат: Симболот пулсира.
► Процесот на миење е завршен: Функцијата е деактивирана автоматски.
► Извадете ја фиоката IceMaker и отстранете го садот.
► Исчистете ја фиоката IceMaker со топла вода и малку детергент.
► Вметнете ја фиоката IceMaker.
► Уредот автоматски започнува да прави коцки мраз.
► Фрлете ги коцките направени 24 часа после првата тура.

Кога треба да се чисти

Исчистете го IceMaker рачно.

- Извадете ја фиоката IceMaker и исчистете ја со топла вода и малку детергент.
- Вметнете ја фиоката IceMaker.
- Уредот автоматски започнува да прави коцки мраз.

9.4.5 После чистењето

- Избришете ги уредот и деловите со сува крпа.
- Приклучете и вклучете го уредот.
- Активирајте SuperFrost (погледни 7.2 Функции на уредот).
Ако температурата не е доволно ниска:
 - Поставете ги прехранбените производи.
 - Редовно чистете го уредот.

10 Помош за корисници

10.1 Технички податоци

| Опсег на температура | |
|----------------------|------------------|
| Ладење | 3 °C до 9 °C |
| BioFresh | 0 °C до 3 °C |
| Замрзнување | -26 °C до -15 °C |

| Максимална количина за замрзнување/24 часа | |
|--|---|
| Дел за замрзнување | погледнете ја табличката со податоци, кај „способност за замрзнување .../24 часа“ |

| Максимална тежина за оптоварување на опремата | | | |
|---|---|---|---|
| Опрема | Ширина на уредот 550 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање) | Ширина на уредот 600 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање) | Ширина на уредот 700 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање) |
| Фиока на стаклена плоча (погледни 8.7.1 Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча) | 12 kg | 15 kg | -- |
| Делумно извlekување на делот за замрзнување (погледни 8.7.2 Фиока на телескопски шини) | 12 kg | 15 kg | -- |

| Максимални димензии на плочата за печење | |
|--|--------|
| Ширина | 466 mm |
| Длабочина | 386 mm |
| Висина | 50 mm |

| Производство на коцки мраз со IceMaker* | |
|---|--|
| Производство на коцки мраз/24 часа | При температура од -18 °C: 1,2 kg коцки мраз |
| Максимално производство на коцки мраз/24 часа | При активна функција MaxIce: 1,5 kg коцки мраз |

| Времетраење за достигнување разни температури при VarioTemp | | |
|---|------------------------|--|
| Почетна температура | Посакувана температура | Траење до достигнување на посакуваната температура |
| -18 °C | 0 °C | > 8 часа |
| -18 °C | 8 °C | > 12 часа |
| 8 °C | 14 °C | > 6 часа |
| 14 °C | -18 °C | > 4 часа |

| Осветлување | |
|---|-------------------|
| Класа на енергетска ефикасност ¹ | Извор на светлина |
| Производот содржи еден или повеќе извори на светлина од класата на енергетска ефикасност G. | LED |

¹ Уредот може да содржи извори на светлина од различни класи на енергетска ефикасност. Зададена е најниската класа за енергетска ефикасност.

За уреди со WLAN-врска:

| Наведена фреквенција | |
|------------------------------|---|
| Фреквенција | 2,4 GHz |
| Максимална еmitувана моќност | < 100 mW |
| Намена на радиоопрема | Дел од локалната WLAN-мрежа за податочна комуникација |

10.2 Бучава при работа

Уредот создава разни звуци додека работи.

- При **послабо ладење** уредот заштедува енергија, но работи подолго. Јачината на звукот е **помала**.
- При **посилно ладење** прехранбените производи се ладат побрзо. Јачината на звукот е **поголема**.

Примери:

- активирани функции (погледни 7.2 Функции на уредот)
- вклучен вентилатор
- свежи поставени прехранбени производи
- висока амбиентална температура
- долго време отворена врата

| Бучава | Можни причини | Тип бучава |
|----------------------|---|--------------------------|
| Брборење и клокотење | Разладно средство тече низ водот. | нормален звук при работа |
| Шуштење и шумолење | Разладно вбрзигува се во водот. | нормален звук при работа |
| Зуење | Уредот лади. Јачината на звукот зависи од моќноста на ладењето. | нормален звук при работа |

| Бучава | Можни причини | Тип бучава |
|------------------|--|-------------------------------|
| Придущени звуци | Вратата се отвора и затвора со амортизер за затворање. | нормален звук при работа |
| Брмчење и бучење | Вентилаторот работи. | нормален звук при работа |
| Кликање | Компонентите се вклучуваат и исклучуваат. | нормален звук на преклопување |
| Свешкање и зуење | Вентилите или капаците се активни. | нормален звук на преклопување |

| Бучава | Можни причини | Тип бучава | Отстранување |
|---------|--|----------------|--|
| Тропање | Опрема, Предмети во внатрешноста на уредот | Звук грешка за | Фиксирајте ги деловите. Треба да има растојание помеѓу предметите. |

| Бучава | Можни причини | Тип бучава | Отстранување |
|-----------|------------------------|----------------|--|
| Вибрација | Несоодветно вградување | Звук грешка за | Проверете го вградувањето. Порамнете го уредот. |

| Грешка | Причина | Отстранување |
|-----------------------------------|--|---|
| Уредот не работи. | → Уредот не е вклучен. | ► Вклучете го уредот. |
| | → Приклучокот за струја не се вметнува правилно во штекерот. | ► Проверете го приклучокот за струја. |
| | → Осигурувачот на штекерот не работи. | ► Проверете го осигурувачот. |
| | → Нема струја | ► Уредот треба да биде исклучен. ► Заштита на прехранбените производи: Поставете патрони за ладење врз прехранбените производи или користете периферен фрижидер ако нема струја подолго време. ► Не замрзнувайте ги повторно одмрзнатите производи. |
| | → Приклучокот на уредот не се вметнува правилно во штекерот. | ► Проверете го приклучокот на уредот. |
| Температурата не е доволно ниска. | → вратата на уредот не е правилно затворена. | ► Затворете ја вратата. |
| | → Дводот и одводот на воздух не се доволни. | ► Ослободете и исчистете ги решетките за воздух. |
| | → Околната температура е превисока. | ► Решение на проблемот: (погледни 1.4 Поле на примена на уредот) |
| | → Уредот се отвора почесто или предолго. | ► Почекајте да видите дали потребната температура ќе се постави самостојно. Ако не, обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба) |
| | → Поставена е препоголема количина свежи прехранбени производи без SuperFrost. | ► Решение на проблемот: (погледни SuperFrost) |
| | → Температурата е поставена погрешно. | ► Поставете пониска температура и проверете после 24 часа. |
| | → Уредот се наоѓа преблизу до извор на топлина (шпорет, греење итн). | ► Преместете го уредот или изворот на топлина. |
| | → Уредот не е вметнат правилно во преградата од мебелот. | ► Проверете дали уредот е вграден правилно и дали вратата се затвора. |

| Грешка | Причина | Отстранување |
|---|--|---|
| Кедерот на вратата е неисправен или поради друга причина треба да се замени. | → Кедерот на вратата може да се замени. Може да се замени без дополнителна помошна алатка. | ► Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба) |
| Уредот е подмрзнат или се кондензира вода. | → Кедерот на вратата може да се излезе од лежиштето. | ► Проверете дали кедерот е правилно поставен во лежиштето. |

10.3.2 Опрема

| Грешка | Причина | Отстранување |
|---|--|---|
| IceMaker не се вклучува.* | → Уредот и IceMaker не се приклучени. | ► Приклучете го уредот (погледнете го прирачникот за монтажа). |
| IceMaker не прави коцки мраз.* | → IceMaker не е вклучен. | ► Активирајте IceMaker. |
| | → Фиоката на IceMakers не е затворена правилно. | ► Затворете ја фиоката правилно. |
| | → Приклучокот за вода не е отворен. | ► Отворете го приклучокот за вода.* |
| Внатрешното осветлување не работи. | → Уредот не е вклучен. | ► Вклучете го уредот. |
| | → Вратата е отворена повеќе од 15 мин. | ► Внатрешното светло се исклучува автоматски ако вратата е отворена повеќе од 15 мин. |
| | → LED-светлото е неисправно или капакот е оштетен. | ► Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба) |

10.4 Корисничка служба


Прво обидете се сами да ја отстраните грешката (погледни 10 Помош за корисници). Ако не можете, обратете се до корисничката служба.

Адресата можете да ја најдете во приложената брошура „Liebherr-Service“ или на home.liebherr.com/service.

- Информациите на уредот се наоѓаат на табличката. (погледни 10.5 Табличка со податоци)
- Запишете ги информациите за уредот.
- Известете ја корисничката служба: Споделете ги грешките и информациите за уредот.
- Ова овозможува брзо и правилно сервисирање.
- Следете ги понатамошните инструкции од корисничката служба.

10.5 Табличка со податоци

Табличката со податоци се наоѓа зад фиоката во внатрешната страна на уредот.



Фиг. 152

- (1) Назнака на уредот
- (2) Сервисен бр.
- Прочитајте ги информациите од табличката со податоци.

10.4.1 Обраќање до корисничката служба

Проверете дали се достапни следните информации за уредот:

Ознака на уредот (модел и индекс)

Сервисен бр. (сервис)

Сериски бр. (S-Nr.)

► Повикајте ги информациите за уредот преку екранот. -или-

Отстранување од употреба

11 Отстранување од употреба

- Испразнете го уредот.
- Деактивирајте ја функцијата IceMaker. (погледни Деактивирање на функцијата IceMaker / MaxIce) *
- Исключување на уредот. (погледни Исключување на уредот)
- Извлечете го приклучокот од струја.
- По потреба, отстранете го приклучокот на уредот: Извлечете и истовремено придвижете од лево кон десно.
- Исчистете го уредот. (погледни 9.4 Чистење на уредот)
- Оставете ја вратата отворена за да не се појават непријатни мириси.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат! Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.

- Испратете го уредот без оштетување.
- Фрлете ги батериите, сијаличките и уредот според горенаведените инструкции.

12 Фрлање

12.1 Подготовка на уредот за фрлање



Liebherr поставува батерии во некои уреди. Поради еколошки причини, законите во ЕУ го обврзуваат крајниот корисник да ги отстрани батериите од стариот уред пред фрлање. Ако уредот содржи батерии, на него се поставени соодветни инструкции.

Сијалички За да можете сами да ги отстраните сијаличките без да ги оштетите, извадете ги непосредно пред да го фрлите уредот.

- Исключете го уредот.
- Уред со батерији: Извадете ги батериите. Процесот е описан во поглавјето **Одржување**.
- По можност: Извадете ги сијаличките без да ги оштетите.

12.2 Соодветно фрлање на уредот



Уредот сè уште содржи вредни материјали и мора да се фрли одделно од вообичаениот отпад.




Фрлете ги батериите од стариот уред. Можете бесплатно да ги вратите батериите кај дистрибутерот и во центрите за рециклирања.

Сијалички

Фрлете ги изведените сијалички преку соодветните системи за собирање.

За Германија:

Уредот можете бесплатно да го фрлите во локалните центри за рециклирања во контејнер од класа 1. При купување ладилник / замрзнувач и продажен простор > 400 m², дистрибутерот го зема стариот уред бесплатно.



home.liebherr.com/fridge-manuals

МК Вградена комбинација за ладење и замрзнување со BioFresh

Датум на издавање: 20240202

**Бр. на артикл-
индекс: 7088441-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland